

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 73

Год. LX

Четврток, 21 октомври 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1353. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија...	1	1360. Правилник за формата и содржината на образецот на потврда за привремено одземени растенија, производи, средства и предмети.....	24
1354. Закон за државната ревизија (Пречистен текст).....	2	1361. Одлука за именување на претседател на Општинската изборна комисија Струмица.....	26
1355. Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија (Пречистен текст).....	5	1362. Одлука за именување на заменик на претседателот на Општинската изборна комисија Струмица.....	26
1356. Одлука за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	9	1363. Одлука за именување на заменик на претседателот на Општинската изборна комисија Струга.....	26
1357. Правилник за условите за вршење производство и промет на вооружување и воена опрема.....	11	1364. Одлука за именување на заменик член на Општинската изборна комисија Центар.....	26
1358. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција.....	12	1365. Одлука за именување член на Општинската изборна комисија Штип.....	26
1359. Правилник за формата и содржината на образецот како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на државниот инспектор за земјоделство..	23	1366. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Карпош.....	26
		1367. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Карпош.....	27
		1368. Одлука за именување на член на Општинската изборна комисија Куманово.....	27
		1369. Обрасци од 1 до 14 на Државната изборна комисија.....	27
		Огласен дел.....	1-72

1353.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/2000) донесувам

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседателот и членовите на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.

II

Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија се состои од претседател и 12 (дванаесет) членови.

III

За претседател на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија се именува:

- академик Цветан Грозданов.
- За членови на Комисијата се именуваат:
 - академик Ѓорѓи Филиповски,
 - проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски,
 - проф. д-р Алајдин Абазии,
 - Арсо Арсовски,

- проф. д-р Ванче Стојчев,
- м-р Петар Гошев,
- д-р Вера Весковиќ Вангели,
- Дане Илиев,
- Горјан Тозија,
- м-р Катерина Христова,
- проф. д-р Борис Петковски и
- генерал мајор Мирослав Стојановски.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-420
18 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1354.

Врз основа на членот 22 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 19/2004), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2004 година, го утврди пречистениот текст на Законот за државната ревизија.

Пречистениот текст на Законот за државната ревизија ги опфаќа Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија” број 65/97), Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија” број 70/2001), Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија” број 31/2003) и Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија (“Службен весник на Република Македонија” број 19/2004), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 34/2003).

Бр. 10-3084/2
8 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на државната ревизија на Буџетот на Република Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на фондовите (во натамошниот текст: буџетите), корисниците и единките корисници на средства од буџетите, јавните претпријатија, Народната банка, правните лица во кои државата е доминантен акционер, политичките партии финансирани со средства од буџетот, агенциите и други институции основани со закон, другите институции финансирани од јавни средства и корисниците на средства од Европската унија и други меѓународни институции.

Член 2

Под државна ревизија, во смисла на овој закон, се подразбира испитување на документите, исправите и извештаите на извршената интерна контрола и интерна ревизија, сметководствените и финансиските постапки и други евиденции од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските актив-

ности во согласност со прифатените сметководствени начела и сметководствени стандарди и Меѓународните ревизорски стандарди на INTOSAI.

Државна ревизија претставува и постапката на испитување на финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи во смисла на законското и наменското користење на средства.

Член 3

Државната ревизија опфаќа и давање на оценка за користењето на средствата од аспект на постигнатата економичност, ефикасност и ефективност.

Под економичност се подразбира минимализација на трошоците за остварување на некоја функција или дејност.

Под ефикасност се подразбира најниско можно ниво на трошоци во однос на остварените ефекти.

Под ефективност се подразбира највисоко можно ниво на остварување на програмските задачи.

Член 4

Под државни расходи, во смисла на овој закон, се подразбираат сите тековни и капитални расходи кои се финансираат од буџетите.

Член 5

Државната ревизија се врши согласно со динамиката утврдена со годишната програма на Државниот завод за ревизија, а задолжително најмалку еднаш годишно на: буџетите, корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија и буџетите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија основани од Република Македонија и политичките партии финансирани од средства на буџетот.

На другите субјекти од членот 1 на овој закон, ревизија се врши согласно со годишната програма на Државниот завод за ревизија.

Член 6

Годишните финансиски извештаи и извештаите за работењето на субјектите од членот 5 став 1 на овој закон, се разгледуваат и усвојуваат од надлежните органи заедно со ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија.

Член 7

Државниот завод за ревизија, по потреба врши државна ревизија во смисла на членот 2 став 2 и членот 3 од овој закон.

Член 8

Државниот завод за ревизија, со годишната програма, го утврдува обемот за вршење на работите на државната ревизија.

При планирање на ревизиите опфатени со годишната програма Државниот завод за ревизија води сметка за потенцијалниот ризик на субјектите од членот 5 на овој закон.

II. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Член 9

Работите на државната ревизија ги врши Државниот завод за ревизија.

Државниот завод за ревизија е орган на Републиката со својство на правно лице.

Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје.

Член 10

Државниот завод за ревизија ги врши следниве работи:

- 1) планира и врши ревизија во согласност со членот 2 став 1 од овој закон;
- 2) врши ревизија во согласност со членот 2 став 2 и членот 3 од овој закон според годишната програма;

3) поднесува годишен извештај за извршените ревизии и за својата работа;

4) поднесува тековни ревизорски извештаи со наоди за значајни незаконитости и

5) поднесува квартален извештај за остварувањето на индикаторите за следење и оценка на успешноста во остварувањето на програмата за работа, кој е составен дел на годишниот извештај.

Член 11

Годишниот извештај за извршените ревизии содржи:

- информации за имплементација на сите материјални препораки кои произлегуваат од тековните и претходните ревизорски извештаи доставени до субјектот на ревизија, со оценка за напредокот во нивното спроведување, до моментот кога тие се исполнети до задоволителен степен,

- извештај за утврдените системски слабости во исправите и извештаите на извршената интерна контрола и интерна ревизија, од извршените ревизии од членовите 2 и 3 на овој закон, вклучително и препораките на Државниот завод за ревизија за нивно надминување и

- извештај за сите материјални случаи на корупција за кои е известена Државната комисија за спречување на корупцијата или друг надлежен орган.

Член 12

Извештајот од членот 10 точка 3 на овој закон се поднесува до Собранието на Република Македонија најдоцна седум месеца по истекот на рокот за доставување на годишните финансиски извештаи.

Извештаите од членот 10 точка 4 на овој закон можат да се поднесат до Собранието на Република Македонија и пред поднесување на годишниот извештај за извршените ревизии.

Член 13

Главниот државен ревизор на WEB (веб) страницата на Државниот завод за ревизија ги објавува сите извештаи од членот 10 точка 3 на овој закон, во рок од 14 дена од денот на нивното доставување во Собранието на Република Македонија.

Главниот државен ревизор во Билтенот на Државниот завод за ревизија ги објавува конечните ревизорски извештаи и решенијата по поднесените приговори на конечните ревизорски извештаи во рок од 30 дена од нивното поднесување во Собранието.

Главниот државен ревизор по потреба одржува прес - конференции, или на поинаков начин комуницира со медиумите со цел да ја информира јавноста за работата на Државниот завод за ревизија и за резултатите од извршените ревизии наведени во членот 10 од овој закон.

Член 14

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор.

Главниот државен ревизор има заменик.

Мандатот на главниот државен ревизор и на неговиот заменик е десет години.

Главниот државен ревизор и заменикот ги избира и разрешува Собранието на Република Македонија.

Главниот државен ревизор и заменикот се разрешуваат:

- ако тоа сами го побараат,
- ако ги исполнат условите за старосна пензија,
- ако се осудени за кривични дела на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца и
- заради потешка дисциплинска повреда што ги прават неподобни за вршење на функцијата.

Член 15

Главниот државен ревизор и неговиот заменик не смеат да вршат друга јавна функција, професија, ниту да бидат членови на политичка партија, членови на управен одбор, надзорен одбор или кој било друг орган кај друг субјект.

Член 16

Главниот државен ревизор именува овластени државни ревизори кои раководат со посебни сектори во Државниот завод за ревизија.

Внатрешната организација на Државниот завод за ревизија и бројот на извршителите се уредува со актите за организација и систематизација на работите и задачите на Државниот завод за ревизија, кој ги донесува главниот државен ревизор.

Ревизија на Државниот завод за ревизија врши друштво за ревизија согласно со членовите 2 и 3 од овој закон.

Извештајот од извршената ревизија се доставува до Државниот завод за ревизија и Собранието на Република Македонија.

Извештајот од ставот 4 на овој член, Собранието на Република Македонија го разгледува во исто време со разгледувањето на годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Член 17

На овластените државни ревизори им се издава службена легитимација.

Формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација ги пропишува главниот државен ревизор.

Член 18

Критериумите и методологијата за оценка на наоди при ревизијата ги пропишува главниот државен ревизор.

Член 19

За финансирање на работите на ревизија на: Буџетот на Република Македонија, корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и нивните единки корисници, буџетите на единиците на локалната самоуправа и нивните корисници, политичките партии финансирани со средства на буџетот и корисниците на средства од Европската унија и други меѓународни институции, средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Трошоците за вршење на работите на ревизијата на другите субјекти од членот 1 на овој закон кои не се наведени во ставот 1 од овој член ги надоместува субјектот кај кој се врши ревизијата, согласно со Тарифата на Државниот завод за ревизија.

На Тарифата од ставот 2 на овој член согласност дава Собранието на Република Македонија.

Член 20

За повторна ревизија извршена по барање на субјектите од членот 19 став 1 на овој закон, освен за извршените ревизии согласно со овој закон, се пресметува надомест според Тарифата на Државниот завод за ревизија, со исклучок на барањата од Собранието на Република Македонија.

III. ВРШЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 21

Државната ревизија се врши на начин и постапка согласно со овој закон, како и врз основа на прописите од областа на јавните финансии.

При ревизијата се применуваат ревизорските стандарди на INTOSAI кои се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 22

Државната ревизија ја врши овластен државен ревизор кој е вработен во Државниот завод за ревизија.

Овластениот државен ревизор не смее да биде член на управен одбор, надзорен одбор или кој било друг орган кај друг субјект.

Овластениот државен ревизор е стручно лице кое поседува уверение на овластен државен ревизор и ги исполнува другите услови пропишани со овој закон.

Член 23

Ако во постапката на државната ревизија се појави сложено прашање, а за кое ќе се оцени дека за решавање е неопходно да се ангажираат стручни лица надвор од Државниот завод за ревизија и надвор од правното лице, односно корисникот кај кој се врши ревизијата, Заводот може да ангажира такви лица од соодветни институции и експерти надвор од Заводот.

Повикувањето на мислењето дадено од независното стручно лице, кое го дава во врска со задачите на ревизијата, не го ослободува овластениот државен ревизор од одговорноста за формираното мислење или наодите во извештајот.

Член 24

Во постапката на државната ревизија овластениот државен ревизор има слободен пристап во службените простории и имотот, право на увид во книгите, образците и другата документација, како и право да бара објаснувања од претставниците на субјектот кај кој се врши државната ревизија за сите прашања кои се од значење за вршење на ревизијата.

Законскиот застапник на субјектот кај кој се врши државната ревизија е должен на овластениот државен ревизор да му ја стави на располагање целокупната потребна документација, исправите, извештаите и други евиденции и да му даде други информации неопходни за спроведување на државната ревизија.

Документите кои имаат ознака на државна тајна согласно со пропис, законскиот застапник на субјектот кај кој се врши државната ревизија е должен на овластениот државен ревизор да му ги стави на располагање.

Овластениот државен ревизор е должен документацијата која претставува државна тајна да ја чува согласно со прописите.

Ако субјектот на ревизијата го ограничи обемот на испитувањата или оневозможи примена на одредени ревизорски постапки, Државниот завод за ревизија е должен на соодветен начин тоа да го истакне во извештајот, во согласност со стандардите на ревизијата и веднаш да го извести надлежниот орган кој врши надзор над субјектот.

Член 25

Податоците и сознанијата до кои доаѓа овластениот државен ревизор во вршењето на државната ревизија претставуваат деловна тајна и не смеат неовластено да се соопштуваат на други лица.

Овластениот државен ревизор не смее да ги користи сознанијата до кои дошол во вршењето на државната ревизија за стекнување на имотна или друга корист за себе или друг субјект.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се однесуваат и за стручните лица кои се ангажирани надвор од Државниот завод за ревизија, во смисла на членот 23 став 1 од овој закон.

Член 26

Овластениот државен ревизор не смее да врши ревизија ако:

- 1) е акционер или вложувач на капитал во субјектот кај кој се врши ревизијата;
- 2) претходно бил во работен однос или бил законски застапник на субјектот на ревизијата најмалку пет години пред тоа;
- 3) учествувал во водењето на деловните книги или ја изработил годишната пресметка и финансиските извештаи на субјектот кај кој се врши ревизијата и
- 4) е брачен другар или крвен сродник во права линија до четврт степен на сродство, старател, штитеник, усвоител, усвоеник, хранител или храненик, сосопственик или законски застапник на субјектот на ревизијата.

Член 27

По извршената ревизија овластениот државен ревизор составува претходен извештај кој се изготвува во согласност со ревизорските стандарди од членот 21 став 2 на овој закон.

Извештајот од ставот 1 на овој член се доставува до законскиот застапник на субјектот кај кој е извршена ревизијата и на одговорното лице на субјектот, за период за кој е вршена ревизијата и на надлежните органи на субјектот кои во рок од 15 дена од денот на приемот можат по него да поднесат забелешки.

Врз основа на забелешките на субјектот кај кој е извршена ревизијата, овластениот државен ревизор го соопштува и потпишува конечниот извештај.

Конечниот извештај мора да се достави до законскиот застапник на субјектот кај кој е извршена ревизијата и на одговорното лице на субјектот, за период за кој е вршена ревизијата, министерствата или фондските надлежни за работите од областите во кои субјектот кај кој е извршена ревизијата вршат дејности, односно надлежности.

Против конечниот извештај на овластениот државен ревизор, законскиот застапник на субјектот кај кој е извршена ревизијата може да поднесе приговор во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот.

По приговорот одлучува главниот државен ревизор во рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот.

Решението со кое се прифаќа, односно одбива приговорот од ставот 5 на овој член е прилог на конечниот извештај.

Решението од ставот 7 на овој член интегрално се интерпретира во годишниот извештај.

Органот надлежен за надзор врз работата на субјектот кај кој е извршена ревизија е должен да го извести Државниот завод за ревизија за преземените мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи најдоцна во рок од 90 дена од приемот на конечниот извештај.

Државниот завод за ревизија е должен до Министерството за финансии да го достави секој ревизорски извештај во кој се констатирани наоди од областа на финансиите.

Член 28

Доколку овластениот државен ревизор со вршењето на ревизијата утврди дека постои основано сомнение дека е сторен прекршок или кривично дело за тоа, веднаш, штом е тоа можно, ќе ги извести надлежните органи заради поведување на соодветна постапка.

Надлежните органи од ставот 1 на овој член се должни за преземените мерки да го известат Државниот завод за ревизија во рок од 90 дена.

Член 29

Главниот државен ревизор до Собранието на Република Македонија ги доставува ревизорските извештаи за Буџетот на Република Македонија, за министерствата, за буџетите на фондовите и за јавните претпријатија основани со закон.

Освен извештаите од ставот 1 на овој член, главниот државен ревизор ги доставува до Собранието на Република Македонија и ревизорските извештаи во кои е изразена оценка за воздржување од давање на мислење за финансиските извештаи и ревизорските извештаи со кои е оценето дека во финансиските извештаи нереално и необјективно е искажана состојбата.

Член 30

Овластениот државен ревизор мора да ги исполнува следниве услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) да има високо образование - дипломиран економист или дипломиран правник;
- 3) да има уверение за овластен државен ревизор и
- 4) да даде изјава дека во работењето ќе ги применува правилата утврдени со Кодексот на етика на INTOSAI.

Член 31

Кандидатот за полагање на испит за звањето овластен државен ревизор мора да има најмалку пет години работно искуство на сметководствени или финансиски работи, односно три години работно искуство на работи на ревизија или контрола.

Член 32

Испитот за стекнување на звање овластен државен ревизор се полага пред комисија формирана од страна на главниот државен ревизор според програма донесена од главниот државен ревизор.

Членови на комисијата можат да бидат само лица со уверение за овластен државен ревизор и уверение за овластен ревизор.

Програмата од ставот 1 на овој член ја одобрува министерот за финансии.

На лицето кое ќе го положи испитот од ставот 1 на овој член, главниот државен ревизор му издава уверение на овластен државен ревизор.

Трошоците за полагање на испитот за овластен државен ревизор се на товар на лицето кое го полага испитот.

Формата и содржината на уверението, како и начинот на полагање на испитот за овластен државен ревизор и висината на трошоците ги пропишува главниот државен ревизор.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице - субјектот кај кој се врши ревизијата, освен републичките органи и организациите на единиците на локалната самоуправа, ако:

1) не ја стави на располагање на овластениот државен ревизор потребната документација, исправи, извештаи и други информации заради вршење на државната ревизија (член 24 ставови 1, 2 и 3) и

2) на ревизорот му го ограничи обемот на испитувањата или му оневозможи примена на одредени ревизорски постапки (член 24 став 5).

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице на субјектот кај кој се врши ревизијата со парична казна од 1.000 до 50.000 денари.

Член 34

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице - овластениот државен ревизор, ако:

1) државната ревизија не ја врши на начин пропишан со овој закон и според постапката утврдена со ревизорските стандарди (член 21);

2) работната документација изработена или прибавена во постапката на државната ревизија се користи за други намени без согласност на субјектот (член 25 став 1) и

3) не го достави извештајот за извршената државна ревизија до субјектите наведени во членот 27 став 4 на овој закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Именувањето на главниот државен ревизор и неговиот заменик ќе се изврши најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Главниот државен ревизор во рок од 90 дена од денот на неговото именување, ќе ги донесе актите на Државниот завод за ревизија.

Првите ревизорски стандарди ќе ги пропише и објави министерот за финансии во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 36

Програмата за полагање на испитот за стекнување на звањето овластен државен ревизор и другите прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

До денот на примената на овој закон Заводот за платен промет продолжува да ги врши работите на економско-финансиската ревизија.

Член 38

Работниците од Заводот за платен промет, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, ги вршеле работите на економско-финансиската ревизија, по нивно барање се распоредуваат на работи во Државниот завод за ревизија, доколку ги исполнуваат условите утврдени со овој закон согласно со актите за организација и систематизација на Државниот завод за ревизија.

Член 39

Државниот завод за ревизија го презема делот од имотот, опремата, средствата за работа, предметите, архивата и другиот регистраторен материјал и паричните средства од Заводот за платен промет, кои се во функција на вршење на работите на економско-финансиската ревизија, утврдени од посебната комисија формирана од Владата на Република Македонија за сочинување на делбен биланс на Заводот за платен промет.

Комисијата од ставот 1 на овој член извршува делба на имотот, материјалните, техничките и другите средства и сочинува делбен биланс во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Комисијата од ставот 1 на овој член поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

Член 40

Главниот државен ревизор, во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги донесе актите од членот 18 на овој закон.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", освен одредбата од членот 6 на овој закон, која ќе се применува од 1 јануари 2002 година.

1355.

Врз основа на член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 46/2004), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2004 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ги опфаќа: Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 67/92), Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 20/2003) и Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 46/2004) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 10-3797/2
8 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат видовите патни исправи и визи и постапката за нивно издавање на државјаните на Република Македонија.

Член 2

За патување во странство на државјаните на Република Македонија потребна им е патна исправа утврдена со овој закон, ако со меѓународен договор поинаку не е определено.

Владата на Република Македонија може да одреди дека за патување во странство или во одделни странски држави е потребна и виза од причина за меѓународен реципроцитет, заради заштита на безбедноста на Република Македонија или заштита на здравјето на луѓето.

II. ВИДОВИ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ И НАДЛЕЖНОСТ ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ

Член 3

Патни исправи се: пасош, заеднички пасош, дипломатски пасош, службен пасош и патен лист, како и патни исправи кои се издаваат врз основа на меѓународни договори.

За време на престојот во странство, патната исправа служи за утврдување на идентитетот и како доказ за државјанство на Република Македонија.

Како патна исправа за патување во странство на членовите на екипажот во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба им служи и поморската, односно бродарската книшка, со виза издадена во смисла на овој закон.

Член 4

Државјанин на Република Македонија може да има само една патна исправа од ист вид издадена од надлежен орган на Република Македонија.

Член 5

Пасошот е лична исправа која му се издава на државјанин на Република Македонија заради патување и престој во странство, како и за враќање во земјата.

Забрането е да се даде патна исправа на послуга на друг или лицето да се послужи со туѓа патна исправа како со своја.

Државјанинот кој ќе го промени личното име е должен да поднесе барање за замена на патната исправа со нова.

Забрането е да се користи патна исправа која е внесена во евиденцијата за изгубени и исчезнати патни исправи.

Забрането е патната исправа да се дава или зема во залог поради ненамирени обврски кон државните органи, правни и физички лица.

Имателот на патната исправа е должен грижливо да ја чува патната исправа од кражба или оштетување.

Забрането е менување, бришење или исправање на податоците и на забелешките во патната исправа, како и менување на фотографијата или на потписот во патната исправа.

Член 6

Ако лицето до навршени 14 години живот патува во странство или се враќа од странство без присуство на родител или старател или е во присуство на друго лице, за неговото патување потребна е писмена согласност од родителите или старателот заверена од Министерството за внатрешни работи, односно од дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

Член 7

Заедничкиот пасош е патна исправа која се издава за група од најмалку пет, а најмногу 50 државјани на Република Македонија, кои заедно патуваат во странство и заедно се враќаат во земјата.

При патување во странство со заеднички пасош, водачот на групата се внесува во заедничкиот пасош под реден број еден, а лицата кои се внесени во заедничкиот пасош се должни да имаат со себе јавна исправа со фотографија од која може да се утврди нивниот идентитет.

Доколку лицето кое се внесува во заедничкиот пасош, поседува и личен пасош, истиот се остава на чување во Министерството за внатрешни работи каде што е издаден заедничкиот пасош до завршувањето на патувањето.

Член 8

Патниот лист е лична исправа која му се издава на државјанин на Република Македонија кој останал во странство без патна исправа, само за враќање во земјата.

Член 9

Дипломатскиот и службениот пасош се исправи кои се издаваат на носител на јавна функција, државен службеник и работник во државните органи, заради патување во странство и обезбедување на нивна заштита при извршување на службените задачи, во согласност со меѓународното право.

Дипломатскиот и службениот пасош може да се користи само ако има виза.

Дипломатскиот и службениот пасош се сопственост на Република Македонија.

Член 10

Дипломатски пасош им се издава на избрани и именувани лица, раководни државни службеници и раководни работници во државни органи; на државни службеници во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство; на државни службеници на Министерството за надворешни работи кои извршуваат дипломатско-конзуларни работи и задачи и имаат дипломатски статус; на воени претставници на Република Македонија во странство кои имаат дипломатски статус; на лица кои со одлука на Владата на Република Македонија заминуваат на работа во меѓународни организации во својство на функционери со дипломатски ранг во тие организации, како и на дипломатски курири.

Дипломатски пасош може да им се издаде и на членовите на потесното семејство на лицата од ставот 1 на овој член, кога истите живеат со нив во заедничко домаќинство во странство во времето на дипломатската мисија.

Член 11

Службениот пасош се издава на државни службеници на Министерството за надворешни работи и на државни службеници во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, освен на лицата од членот 10 на овој закон, како и на раководни државни службеници и на раководни работници со посебни овластувања во други државни органи кои патуваат во странство заради службена работа, а за што е потребно поседување на службен пасош.

Службен пасош може да се издаде и на членовите на потесното семејство на лицата од ставот 1 на овој член, а кои со нив живеат во заедничко домаќинство во странство.

Член 12

Визата е одобрение за патување во странство која се внесува во патната исправа и со која се констатира дека на имателот на патната исправа му е одобрено преминување на државната граница, поради заминување во земјата која е назначена во визата и во рокот предвиден во истата.

Визата се издава за едно или повеќе патувања во странство.

Член 13

Пасош, заеднички пасош, патна исправа издадена врз основа на меѓународен договор и виза, издава Министерството за внатрешни работи.

Во итни случаи (лекување, болест, смрт на член на потесното семејство, неодложен службен пат и слично) виза на пасош и виза на заеднички пасош може да се издаде и при контрола на преминувањето на државната граница.

Член 14

Дипломатскиот и службениот пасош, како и визите на тие пасоши ги издава Министерството за надворешни работи.

Член 15

На државјанин на Република Македонија, кој во странство престојува непрекинато повеќе од шест месеца, пасош и виза на тој пасош може да му издаде дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

По исклучок на одредбата од ставот 1 на овој член на државјанин на Република Македонија на кој во странство му е изгубен пасошот, е неопходно да остане во странство подолго од 30 дена поради лекување, службена работа, школување, специјализација или од други оправдани причини, дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство може да му издаде пасош и виза на тој пасош.

Член 16

Патниот лист го издава дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство на државјанин на Република Македонија, кој во странство останал без патна исправа.

III. ВАЖЕЊЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ**Член 17**

За лица постари од 27 години пасошот се издава со рок на важење од десет години.

За лица на возраст од 4 до 27 години пасошот се издава со рок на важење од пет години.

За лица до навршени 4 години живот пасошот се издава со рок на важење од две години.

Член 18

Заедничкиот пасош се издава со рок на важење кој е потребен за извршување на заедничкото патување во странство, но не подолго од една година.

Член 19

Патниот лист се издава со рок на важење до 30 дена или за времето кое е потребно за враќање во Република Македонија.

Член 20

Дипломатскиот и службениот пасош се издаваат со рок на важење до пет години.

Член 21

Виза на пасош и заеднички пасош се издава со рок на важење кој не може да биде подолг од рокот на важењето на пасошот.

Виза на поморска и бродарска книшка се издава со рок на важење од пет години.

За патна исправа издадена врз основа на меѓународен договор, виза се издава со рок на важењето на таквата патна исправа, но не подолго од пет години.

Член 22

Пасошот, дипломатскиот пасош и службениот пасош важат за неограничен број патувања во странство.

Заеднички пасош се издава со важност за едно патување во одредена држава, односно држави.

Член 23

Виза се издава со важење за патување во одредена држава, повеќе држави или за сите држави.

IV. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНИ ИСПРАВИ, ВИЗИ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА**1. Обрасци на патни исправи и визи и водење на евиденција****Член 24**

Патната исправа и визата се издава на пропишан образец кој го содржи грбот и името на Република Македонија.

Член 25

Во пасошот и патниот лист се внесуваат следниве податоци за имателот на патна исправа:

- 1) презиме и име;
- 2) ден, месец и година на раѓање;
- 3) место и општина на раѓање;
- 4) живеалиште;
- 5) престојувалиште;
- 6) државјанство и
- 7) единствен матичен број на граѓанинот.

Во заедничкиот пасош се запишува државата, односно државите во кои групата патува, важноста на заедничкиот пасош, името и презимето, датумот на раѓање, местото на раѓање, живеалиштето и адресата на станот на водачот на членовите на групата.

Во дипломатскиот и службениот пасош се внесуваат податоците од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член, како и податокот за функцијата на носителот на тој пасош.

Член 26

За издадените патни исправи и визи, како и за изгубените и исчезнатите патни исправи, Министерството за внатрешни работи и дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство, водат пропишана евиденција согласно со утврдените стандарди и законски прописи.

Член 27

Обрасците на патните исправи и на визите се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, со превод на англиски и француски јазик и нивното писмо.

На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, образецот на пасошот и патниот лист се печати и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.

Податоците кои се внесуваат во патната исправа се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на основно латинско писмо (I CAO DOC 9303).

На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на нивно лично барање, податоците кои се внесуваат во пасошот и во патниот лист се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот.

На граѓаните кои зборуваат јазик различен од службениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат во пасошот се запишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.

2. Барање за издавање на патни исправи и визи**Член 28**

Пасош, заеднички пасош и патен лист за враќање во земјата, се издава на барање на граѓанинот.

Дипломатски и службен пасош се издава на барање на надлежен државен орган.

Член 29

Барањето за издавање на патна исправа или виза се поднесува лично на пропишан образец.

За малолетно лице, односно лице кое е лишено од деловна способност, барањето за издавање на патна исправа или виза го поднесува еден од родителите, односно старателот.

Член 30

Кога родителското право го врши еден од родителите, барањето за издавање на патна исправа или виза за лице помладо од 18 години го поднесува родителот на кого лицето му е доверено на чување и воспитување, со согласност и од другиот родител.

Ако другиот родител на лицето од ставот 1 на овој член се противи на издавањето на патната исправа или виза, органот надлежен за издавање на патни исправи и визи постапува во согласност со Законот за семејството.

Член 31

Барањето за издавање на патна исправа или виза ги содржи податоците кои се внесуваат во пасошот.

Со барањето за издавање на патна исправа или виза, се приложува на увид лична карта или друга јавна исправа со фотографија издадена од надлежен орган во Република Македонија, од дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, како и од надлежен орган на странска држава од која може да се утврди идентитетот на подносителот на барањето.

Член 32

Заедно со барањето за издавање на пасош, заеднички пасош или патен лист се приложуваат и две фотографии со пропишана големина, од кои може да се утврди идентитетот на лицето на кое му се издава пасошот, заедничкиот пасош, односно патниот лист.

Ако лице кое бара издавање на пасош, поседува важечки пасош, кој поради пополнетост или оштетување е во таква состојба што не може да служи за својата намена, заедно со барањето за издавање на пасош се приложува и важечкиот пасош, заради поништување.

Државјанин на Република Македонија кој посетува престолува во странство, во барањето за издавање на пасош ги наведува местото и државата во која престолува.

Член 33

Во барањето за издавање на заеднички пасош се наведуваат податоци за водачот и за членовите на групата, странската држава, односно држави во кои групата има намера да патува, предвиденото време на престој во странство, како и името и презимето и бројот на патната исправа на водачот и на членовите на групата.

Член 34

Виза за пасош, заеднички пасош, како и за поморска и бродарска книшка, се издава на барање на лицето, а виза на дипломатски и службен пасош се издава на барање на надлежен државен орган.

Член 35

Во барањето за издавање на виза се означува и државата во која лицето има намера да патува, како и времето предвидено за престој во странство.

Заедно со барањето за издавање на виза се приложува и патната исправа, односно поморска или бродарска книшка.

Член 36

Патна исправа или виза, се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

По исклучок од ставот 1 на овој член, во итни случаи (лекување во странство, смрт или болест на член од семејството, неодложно службено патување) или поради други оправдани причини, пасошот или визата се издаваат најдоцна во рок од 24 часа од поднесувањето на барањето.

3. Одбивање на барањето за издавање на пасош или виза, односно одземање на пасош и поништување на виза

Член 37

Поднесеното барање за издавање на пасош или виза, ќе се одбие и нема да се издаде пасош или виза, ако:

1) против лицето кое бара издавање на пасош или виза е поведена кривична постапка на барање од надлежниот суд;

2) лицето кое бара издавање на пасош или виза е осудено на безусловна казна затвор додека не ја издржи казната;

3) тоа го побара центарот за социјална работа во врска со вршењето надзор над родителското право и работите со старателството, согласно со Законот за семејството;

4) е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка согласно со членот 46 на овој закон и

5) на лицето му престанало државјанството на Република Македонија.

Ако некоја од причините од ставот 1 на овој член настапила по издавањето на пасошот или визата, пасошот ќе се одземе, а визата ќе се поништи.

Член 38

За сите факти кои за последица имаат престанување на причините за одбивање на барањето за издавање на пасош или виза, надлежниот суд или орган, е должен веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи.

Ќе се смета дека се престанати причините за одбивање на барањето за издавање на пасош или виза од членот 37 став 1 точка 1 на овој закон, ако надлежниот суд не го обнови барањето по истекот на една година од денот на поднесувањето на барањето за одбивање на барањето за издавање на пасош или виза.

Ќе се смета дека се престанати причините за одбивање на барањето за издавање на пасош или виза од членот 37 став 1 точка 4 на овој закон по истекот на рокот од шест месеца од денот на поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка.

Член 39

Во решението со кое се одбива барањето за издавање на пасош или виза, односно со кое се одзема пасошот или се поништува визата, се наведуваат причините од кои органот се раководел при донесувањето на таквото решение.

Член 40

Против решението со кое е одбиено барањето за издавање на пасош или виза, односно е одземен пасошот или е поништена визата, жалба може да се поднесе до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Член 41

На барање на лицето на кое му е одбиено барањето за издавање на патна исправа или виза, односно на кое му е одземена патната исправа или му е поништена визата, Министерството за внатрешни работи може во оправдани случаи (смрт на член на семејството, лечење во странство, неодложни службени работи и друго) да издаде пасош или виза со ограничен рок на важење, но најмногу до една година ако за тоа добие согласност од надлежниот суд или орган кој барал ставање на забраната за издавање на патна исправа или виза.

4. Исчезнување или губење на пасош

Член 42

Исчезнувањето или губењето на пасошот имателот е должен да го пријави веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на дознавањето, до Министерството за внатрешни работи.

Исчезнувањето или губењето на пасошот во странство нејзиниот имател е должен, веднаш да го пријави во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.

Член 43

Исчезнувањето или губењето на пасошот имателот е должен во Република Македонија да го огласи во "Службен весник на Република Македонија" пред поднесување на барањето за издавање нов пасош.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари ќе се казни за прекршок службено лице во државен орган кое патната исправа ја зема во залог поради ненамирен обврски (член 5 став 5).

Член 45

Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое патната исправа ја зема во залог поради ненамирени обврски (член 5 став 5).

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари ќе се казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

Член 46

Со парична казна од 5.000 до 20.000 денари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок физичко лице:

1) кое својата патна исправа ќе ја даде на послуга на друго лице или ќе се послужи со туѓа патна исправа како со своја (член 5 став 2);

2) кое нема да поднесе барање за замена на патна исправа со нова патна исправа (член 5 став 3);

3) кое патната исправа ќе ја даде или земе во залог поради ненамирени обврски (член 5 став 5);

4) кое грижливо не ја чувало патната исправа (член 5 став 6) и

5) кое ќе измени, избрише или исправи податоци и забелешки во патната исправа, или ќе ја замени фотографијата или потписот во патната исправа (член 5 став 7).

Член 47

Со парична казна од 5.000 денари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок физичко лице:

1) кое користи патна исправа што е внесена во евиденцијата за изгубени или исчезнати патни исправи (член 5 став 4) и

2) кое веднаш, а најдоцна во рок од три дена не го пријави исчезнувањето или губењето на патната исправа (член 42).

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Пасошите и визите издадени пред денот на влегување во сила на овој закон, ќе важат до рокот на важење кој е наведен во патната исправа, односно визата, а најдолго во рок од две години од денот на влегување во сила на овој закон.

По истекот на рокот на важење на патната исправа и визата од ставот 1 на овој член, истите не можат да се продолжуваат.

За државјаните на другите републики кои во рок од една година согласно со Законот за државјанството на Република Македонија поднесле барање за стекнување на државјанство на Република Македонија, нивните пасоши и визи издадени пред денот на влегување во сила на овој закон ќе важат до истекот на рокот за кој се издадени, а најдолго во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со патните исправи издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон не се докажува државјанството на Република Македонија.

Член 49

Постапките по барањето за издавање на патни исправи и визи започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите на овој закон.

Член 50

Се овластува министерот за внатрешни работи да донесе подзаконски прописи за:

1) образецот за пасош, заеднички пасош, патен лист и образецот за виза, како и податоците кои се запишуваат во нив;

2) образецот за барање за издавање на пасош и заеднички пасош, како и образецот за барање за издавање на виза на тие пасоши;

3) начинот на издавање на пасош и заеднички пасош, како и постапката за издавање на визи на тие пасоши;

4) начинот на фотографирањето и земањето на потписот за патна исправа и

5) начинот на водење на евиденцијата за издадените и одземените пасоши, заедничките пасоши издадени, односно поништени визи на тие пасоши, како и за водење на регистарот за изгубени и исчезнати патни исправи.

Член 51

Се овластува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за надворешни работи да донесе подзаконски прописи за:

1) постапката за издавање на патни исправи и визи од страна на дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство и

2) начинот на водење на евиденцијата за издадените патни исправи и визи во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

Член 52

Се овластува министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи да донесе подзаконски прописи за:

1) постапката за издавање на дипломатски и службени пасоши, како и на визи кои ќе се издаваат на тие пасоши;

2) обрасците за дипломатски и службени пасоши, како и обрасците на визи кои ќе се издаваат на тие пасоши;

3) начинот на водење на евиденцијата за издадените дипломатски службени пасоши, како и за издадени визи на тие пасоши и

4) листа на носители на дипломатски и службени пасоши.

Член 53

Запишувањето на лицето до навршени 14 години живот во пасошот на родителот, односно старателот издаден пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се поништи по службена должност кога на лицето ќе му биде издаден сопствен пасош, а најдолго во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 54

Постојните подзаконски прописи влезени во сила пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеца од денот на неговото влегување во сила.

Член 55

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ("Службен лист на СФРЈ" број 30/79 и 53/85).

Член 56

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на законот.

До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се применуваат досегашните прописи.

1356.

Врз основа на член 70 д од Законот за телекомуникациите („Службен весник на Република Македонија” бр. 33/96, 17/98, 28/00, 04/02 и 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.10.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА
ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИ**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Член 2

Бројот на бодовите се утврдува врз основа на следните критериуми: видот и намената на радиостаницата, радиофреквенцискиот опсег, широчината на доделените радиоканали, ефективната височина на антена, големината на сервисната зона и заедничкото користење на иста фреквенција.

Бројот на бодовите се утврдува за радиостаници во: копнена мобилна служба, воздухопловна и радионавигациона служба, фиксна служба, сателитска служба и радиодифузна служба.

РАДИОСТАНИЦИ ВО КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА

Член 3

За радиостаници во копнена мобилна служба бројот на бодовите се утврдува:

а) За радио мрежи (вклучувајќи ги и транкиннг системите) вкупниот број на бодови S се утврдува според: ширината на доделениот радио канал, ефективна височина на антена и заедничкото користење на иста фреквенција, по формулата:

$$S = N1 + N2$$

$N1$ – број на бодови за ширината на радиофреквенциските канали се утврдува по формулата:

$$N1 = 25 \times B$$

Коефициентот B е еднаков на вкупната ширина на доделените радиофреквенциски канали изразена во kHz поделена со 25 kHz.

$N2$ – број на бодови за базна (репетиторска) станица што се утврдува според ефективна височина на антена по формулата:

$$N2 = 25 \times K$$

Коефициентот K се утврдува според максималната ефективна височина на предавателната антена на станицата:

Heff. Max. (m)	K
До 75 м	1.0
Од 75 м до 150 м	1.1
Од 150 м до 300 м	1.2
Од 300 м до 600 м	1.4
Над 600 м	1.5

За радио мрежа која е составена од повеќе базни (репетиторски) станици, вкупниот број на бодови се утврдува како сума од пресметаните вредности за S за секоја станица посебно.

За радио станици кои користат една фреквенција (симплекс), вкупниот број на бодови $S = N1$.

За радио станици кои користат една фреквенција (симплекс) на целата територијата на РМ вкупниот број на бодови S се множи со фактор 10.

За заедничко користење на иста фреквенција во иста сервисна зона вкупниот број на бодови S се дели со бројот на корисниците.

За радиостаници што се користат во ограничена сервисна зона со моќност до 1 W, бројот на бодовите се утврдува така што вкупниот број на бодови се множи со фактор 0,5.

б) За јавни мобилни радио мрежи бројот на бодовите се утврдува по доделен радио фреквенциски опсег од 1 MHz и изнесува:

- во опсегот до 960 MHz	18.000
- во опсегот над 960 MHz	12.000

РАДИОСТАНИЦИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА И РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА

Член 4

За радиостаници во воздухопловна и радионавигациона служба бројот на бодовите се утврдува според видот и намената на радиостаницата и изнесува:

- за радиостаница на земја	10
- за радиостаница во воздухоплов со максимална полетна маса од 2750 кг до 5700 кг	10
- за радиостаница во воздухоплов со максимална полетна маса над 5700 кг	200
- за радиостаница за навигација, идентификација, одредување на положба, сигнализација и др.	10
- за радиостаница на пловен објект	2

РАДИОСТАНИЦИ ВО ФИКСНА СЛУЖБА

Член 5

За радиостаници во фиксна служба бројот на бодовите се утврдува според: видот и намената на радиостаницата, радиофреквенцискиот опсег и широчината на доделените радиоканали и изнесува:

а) за радиостаници со кои се остварува комуникација точка - точка, бројот на бодовите $Np-p$ се утврдува според формулата:

$$Npp = 2 \times B \times F$$

б) за радиостаници со кои се остварува комуникацијата точка - повеќе точки, бројот на бодовите $Np-mp$ се утврдува според формулата:

$$Np-mp = 0.2 \times B \times F$$

- Коефициентот B е еднаков на вкупната ширина на доделените радиофреквенциски канали изразена во kHz поделена со 25 kHz.

- Коефициентот F зависи од радио фреквенцискиот опсег:

Радиофреквенциски опсег	F
До 29,7 MHz	25
Од 29,7 MHz до 960 MHz	5
Од 960 MHz до 2300 MHz	0.5
Од 2.300 MHz до 5.000 MHz	0.4
Од 5.000 MHz до 10.000 MHz	0.3
Од 10.000 MHz до 20.000 MHz	0.2
Над 20.000 MHz	0.1

в) за радиостаници кои се употребуваат како базни станици за широкопојасен безжичен пренос (интернет мрежи), бројот на бодовите се утврдува како сума од бројот на бодовите Nwa пресметан за секоја базна станица според формулата:

$$Nwa = B \times F$$

- Коефициентот B е еднаков на вкупната ширина на доделените радиофреквенциски канали ($Rx + Tx$) изразена во MHz поделена со 1 MHz.

- Коефициентот F зависи од фреквенцискиот опсег:

Радиофреквенциски опсег	F
До 3.400 MHz	2
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz	5
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz	4
Над 20.000 MHz	2

г) За радиостаници со кои се врши дотур на модулатија до радиодифузен предавател, бројот на бодовите изнесува:

- за телевизија	50
- за звучна радиодифузија	25
- за преносен/мобилен линк за ТВ	60
- за преносен/мобилен линк за радио	30

д) За радиостаници во мултимедиски безжичен систем MWS (Multimedia Wireless System) и фиксни врски за поврзување на кабелски радио телевизиски мрежи, бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 200

ѓ) За радиостаници во TFTS мрежа (Terrestrial Flight Telecommunications System) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 100

е) За радиостаници во DECT мрежа (Digital European Cordless Telecommunications System) бројот на бодовите изнесува:

- за фиксна радиостаница 10

РАДИОСТАНИЦИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА

Член 6

За радиостаници во сателитска служба бројот на бодовите се утврдува според радио фреквенциски опсег и изнесува:

а) Фиксна земска станица (Fixed Earth Station):

- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz 20

- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz 50

- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz 100

- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz 200

- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz 500

- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz 1.000

б) VSAT станица (Very Small Aperture Terminals):

- главна станица (HUB Station)

- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz 20

- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz 50

- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz 100

- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz 200

- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz 500

- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz 1.000

- VSAT терминал:

- за фреквенциски опсег до 100 kHz 10

- за фреквенциски опсег до 200 kHz 20

- за фреквенциски опсег до 500 kHz 50

- за фреквенциски опсег до 1 MHz 100

- за фреквенциски опсег над 1 MHz 200

в) SNG сателитска станица

(Satellite News Gathering): 2.000

г) Глобални мобилни персонални комуникациски системи (GMPCS):

- по доделен фреквенциски опсег од 1 MHz 100

д) За радиостаници за кои се издава привремена дозвола бројот на бодовите изнесува:

- за VSAT терминал

(независно од зафатениот опсег) 25

- за SNG сателитска станица 200

РАДИОСТАНИЦИ ВО РАДИОДИFUЗНА СЛУЖБА

Член 7

За комерцијалните радиостаници во радиодифузна служба (VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот на бодовите N се утврдува според: видот и намената на радиостаницата, ефективната височина на антената, големината на сервисната зона (населено место / жители) и заедничкото користење на иста фреквенција, по формулата:

$$N = 25 \times A \times G \times Z \times 1/T$$

- Коэффициентот A зависи од видот и намената на радио станицата и изнесува:

- за звучна радиодифузија A = 0.1

- за телевизија A = 0.2

- Коэффициентот G зависи од големината на сервисната зона (населено место) на радио станицата и изнесува:

Населено место	G
Територија на РМ	18
Скопје	12
Битола, Куманово, Тетово	9
Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Струга, Струмица и Штип	6

За останатите сервисни зони кои не се наведени во табелата, коефициентот G = 3.

- Коэффициентот Z зависи од сервисната зона (број на жители) и изнесува:

Број на жители во сервисната зона	Z
До 5.000	9
5.000 - 10.000	13.5
10.000 - 30.000	18
30.000 - 50.000	22.5
50.000 - 100.000	27
100.000 - 500.000	31.5
500.000 - 1.000.000	54
Над 1.000.000	90

- Коэффициентот T е број на корисници кои заеднички користат иста фреквенција во иста сервисна зона, но во различно време (time shearing).

Член 8

За радиостаници во радиодифузна служба кои емитуваат радио програма во опсегот на долги, средни и кратки бранови (LF, MF и HF фреквенциски опсези) бројот на бодовите изнесува 50% од вкупниот број на бодови за звучна радиодифузија определен во член 7 на оваа одлука.

Член 9

За издавање на привремена дозвола за радиостаница, бројот на бодовите определени во соодветната служба се множи со фактор 0.3, освен за радиостаниците наведени во член 6 точка д) од оваа одлука.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3783/1
18 октомври 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1357.

Врз основа на член 12 став 2 и член 23 став 3 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/02), министерот за економија во согласност со министерот за одбрана и министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат условите кои треба да ги исполнуваат трговските друштва за вршење на производство и промет на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО).

Член 2

Работните простории и просториите за сместување и чување на ВВО во трговските друштва кои вршат производство на ВВО и тоа на механички борбени и неборбени системи, нивни склопови, подсклопови и делови, муниција и минско експлозивни средства во кои се вградуваат опасни материји, треба да ги исполнуваат општите техничко-технолошки услови утврдени со овој правилник.

Член 3

Како општи техничко-технолошки услови во смисла на член 2 на овој правилник се сметаат:

- објекти од тврда градба со потребна енергетска и комунална инфраструктура;

- опрема за производство која е технолошки групирани или поврзана со внатрешни сообраќајници за движење на лица и технички средства;

- деловни и административни простории за сместување и работа на непроизводниот персонал;

- ограден магацински простор за сместување и чување на суровини, репроматеријали, алати, делови и готови производи;
- опременост со противпожарни технички средства и
- други услови определени со техничките прописи.

Член 4

Покрај општите техничко-технолошки услови од член 3 на овој правилник, работните простории и просториите за сместување и чување на ВВО и тоа на муниција и минско-експлозивни средства во кои се вградуваат опасни материи, треба да исполнуваат и посебни техничко-технолошки услови утврдени во проектната документација.

Член 5

Трговските друштва кои вршат производство на ВВО, треба да обезбедат соодветен стручен кадар за производство на ВВО од својата производна програма, кој е способен за формирање на основната техничка документација за производство на ВВО и тоа:

- конструктивна документација;
- пропис за квалитет на производот;
- технолошка документација;
- приемно-техничка документација;
- упатство за ракување и одржување и
- техничко-ремонтна документација.

Член 6

Трговските друштва кои вршат производство на ВВО треба да организираат физичко техничка заштита на работните простории и просториите за сместување и чување на ВВО, неговите склопови и делови, согласно со Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.

Организацијата и мерките за физичко-техничка заштита на работните простории и просториите за сместување и чување на ВВО, се вршат врз основа на Елаборат за физичко-техничка заштита изработен од страна на трговските друштва кои вршат производство на ВВО.

Член 7

Трговските друштва кои вршат производство на ВВО, треба да обезбедат доказ за контрола на квалитетот на производството на ВВО од надлежен орган.

Член 8

Работните простории и просториите за сместување и чување на ВВО во трговските друштва кои вршат промет на ВВО треба да ги исполнуваат следните посебни технички услови:

- површина од најмалку 12 м² и висина од најмалку 2,20 м;
- канцелариска опрема, метална каса или ормар;
- дневно и вештачко осветлување;
- телефонски приклучок за јавна телефонска мрежа и други апарати за комуникација (телефакс и сл.);
- приклучок за јавна електрична, водоводна и канализациона мрежа и
- соодветна техничка заштита.

Член 9

Трговските друштва кои вршат промет на ВВО треба да обезбедат соодветен стручен кадар кој е способен за проценка на карактеристиките и квалитетот на производите на ВВО и нивната техничка документација.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 21-4124/6
13 октомври 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
Силјан Аврамовски, с.р.

1358.

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/92, 20/03 и 46/04), министерот за внатрешни работи донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 2/93 и 54/93), во членот 2 став 1, по зборот "страници", се додаваат зборовите: "при што страниците од број седум до број 32 се предвидени за визи", а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "(Прилози бр. 1 и 2)".

Во ставот 2, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "(Прилог бр. 3)".

Во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "(Прилози бр. 4 и 5)".

Член 2

Во членот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "(Прилог бр. 6)".

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

"Обрасците за барањето за издавање на патна исправа и за издавање на виза се со големина 10,5 x 16 см и се изработени од картон во бела боја (Прилози бр. 7 и 8) и во сина боја (Прилози бр. 9 и 10)".

Член 4

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

"Подносителот на барањето за издавање пасош, образецот на пасошот го потпишува на посебно означеното место за своерачен потпис, на долниот десен агол на втората страница".

Член 5

Членот 10 се брише.

Член 6

Во членот 13 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 по зборот "птици" се додаваат зборовите: "над кои е испишан називот "Република Македонија" и меѓународната ознака на Република Македонија "МК".

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

"На предната страна на корицата на пасошот, заедничкиот пасош и патниот лист натписите "Република Македонија", "пасош", "заеднички пасош" и "патен лист" се отпечатени на македонски и англиски јазик.

Натписите од ставот 1 на овој член на првата страна на пасошот и на заедничкиот пасош се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се само на македонски јазик) и во заедничкиот пасош се отпечатени на македонски и англиски јазик, а во патниот лист, на македонски, англиски и француски јазик.

На предната страна на корицата на пасошот и патниот лист што се печати на службен јазик различен од македонскиот, натписите "Република Македонија", "пасош", "заеднички пасош" и "патен лист" се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Натписите од ставот 3 на овој член на првата страна на пасошот се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот) и во патниот лист се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Податоците во образецот на визата се отпечатени на македонски, англиски и француски јазик.

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

“Запишувањето на податоците во образецот на пасошот се печатат на компјутер, а запишувањето на податоците во образецот на заедничкиот пасош се врши со машина за пишување со специјална намена.”

Член 9

Членот 16 се менува и гласи:
“Прилозите од број 1 до број 10 се составен дел на овој правилник.”

Член 10

Прилозите со броевите 1, 2 и 3 и обрасците со броевите 4, 5 и 6 што се составен дел на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција (“Службен весник на РМ“ бр. 2/93 и бр. 54/93), се заменуваат со прилозите од број 1 до број 10 на овој правилник.


Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 16.1-52433/1
4 октомври 2004 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Сиљан Аврамовски, с.р.

ПРИЛОГ БР. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA
REPUBLIQUE DE MACEDOINE

СПЕЦИМЕН

ПАСОШ
PASSPORT
PASSEPORT

0000000

12. Живилниште и адреса/Витални податоци

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

12. Живилниште и адреса/Витални податоци

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

ПАСОШ
Passport

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIC OF MACEDONIA

Вид/Type: _____

Код/Code: _____

Бр на пасош/Passport no: _____

1. Премисла/Name

2. Презиме

3. Државност/Citizenship

4. Место на раѓање/Place of birth

5. Пол/Sex

6. Место на раѓање/Place of birth

7. Место на раѓање/Place of birth

8. Место на раѓање/Place of birth

9. Место на раѓање/Place of birth

10. Место на раѓање/Place of birth

11. Место на раѓање/Place of birth

Страница федерирана да издавачот
Page number for issuing authority

Државин да кои важи овој пасош / Country for which this passport is valid

Издадено во / Issued at

Датум / Date

(Потпис на службено лице /
Signature of the Authority)

5

Визи/Visas

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице /
Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице /
Signature of the Authority)

4

6

1. Презиме / Surname / Nom
2. Име / Name / Prénoms
3. Државјанство / Nationality / Nationalité
4. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance
5. Матичен број / Personal number / N° d'immatriculation
6. Пол / Sex / Sexe
7. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance
8. Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance
9. Издаден од / Authority / Autorité
10. Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'au
11. Своерачен потпис / Holder's signature / Signature du titulaire
12. Живеалиште и адреса / Permanent residence / Domicile
13. Престој и адреса во странство / Place of residence address abroad /
Et adresse à q'étranger Séjour

7

Визи/Visas

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никакво менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.



Забрането е давање пасош на послуга на друг или послужување со туѓ пасош. Навденото е казнува според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.


Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицаец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.


Овој пасош е сопственост на Република Македонија
This passport is property of Republic of Macedonia



ПРИЛОГ БР. 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE
REPUBLIC OF MACEDONIA



ПАСОШ
PASAPORTË
PASSPORT

0000000

12. Живеалиште и адреса/Vendbaniti dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Date/Date)

(Потпис на странство надлежности/ personal print / Signature of the Authority)

12. Живеалиште и адреса/Vendbaniti dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Date/Date)

(Потпис на странство надлежности/ personal print / Signature of the Authority)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНИСЕ/REPUBLIC OF MACEDONIA

Лист
Passport

Вид/Type

Код/Code

Бр. на лист/Number / passport/Passport No.

1. Преземање/Issuance

2. Издавање/Issue

3. Делегација/Delegation/Extension


4. Датум на издавање/Date of issue / No. / NA / Passport number

6. Платеноста/ Validity

8. Датум на издавање/Date of issue / Validity

10. Валидност/Valid

11. Споразум постигнат/Agreed/Notified in advance



Страна за издавање на пасошот
Place of issue for passport/Issued by
Place issued for issuing authority

Датум за кој пасошот е издаден /
Date for which the passport is valid

Подготвено во / Issued at / Issued at

Датум / Date / Date

(Потпис на странство надлежности/ personal print / Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Stay in the address/Place of residence abroad

(Датум/Date/Date)

(Потпис на странство надлежности/ personal print / Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Stay in the address/Place of residence abroad

(Датум/Date/Date)

(Потпис на странство надлежности/ personal print / Signature of the Authority)

1. Презиме / *Mbiemri / Surname*
2. Име / *Emri / Name*
3. Државјанство / *Shtetësia / Nationality*
4. Датум на раѓање / *Datëlindja / Date of birth*
5. Матичен број / *Numri i amzës / Personal number*
6. Пол / *Gjinia / Sex*
7. Место на раѓање / *Vendlindja / Place of birth*
8. Датум на издавање / *Data e lëshimit / Date of issue*
9. Издаден од / *Lëshuar nga / Authority*
10. Важи до / *Vlen deri më / Date of expiry*
11. Своерачен потпис / *Nënshkrimi personal / Holder's signature*
12. Живеелиште и адреса / *Vendbanimi dhe adresa / Permanent residence*
13. Престој и адреса во странство / *Qëndrimi dhe adresa jashta vendit / Place of residence address abroad*

6

Визи/Vizat/Visas

Визи/Vizat/Visas

7

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никаво менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.

Забрането е давање пасош на послуга на друг или послужување со туѓ пасош. Наведеното е казниво според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.

Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицаец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.

РЕКОМАНДИМЕ DHE NJOFTIME

Shtetasi i Republikës së Maqedonisë gjatë qëndrimit në vend të huaj, mund për këshillë, ndihmë juridike dhe mbrojtje tjetër të drejtohet deri në përfaqësitë diplomatike dhe konsulllore të Republikës së Maqedonisë.

Bartësi i pasaportës është i obliguar që me kujdes ta ruajë nga vjedhja ose dëmtimi dhe nuk i lejohet asnjë ndryshim ose korrigjim i të dhënave në pasaportë ose ndërrim të fotografisë.



Ndalohet dhënia e pasaportës në shërbim të personit tjetër ose shërbimi me pasaportë të huaj.

Personi i cili do të mbetet pa pasaportë në vend të huaj, humbjen duhet ta paraqesë deri te përfaqësitë më të afërta diplomatike ose konsullore në vendin e huaj, kurse pas kthimit në vend duhet t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent.

Personi i cili pasaportën do ta humbë në shtet, është i obliguar që humbjen e tij t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent në vendin në të cilin qëndron.

Personi i cili do ta gjejë këtë pasaportë duhet t'ia dorëzojë pronarit, policit, në stacionin më të afërt policor, në Ministrinë e Punëve të Brendshme ose në ndonjë organ tjetër administrativ.

Oвој пасош е сопственост на Република Македонија
Kjo pasaportë është pronë e Republikës së Maqedonisë
This passport is property of Republic of Macedonia



ПРИЛОГ БР. 3

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA**

**ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA
REPUBLIQUE DE MACEDOINE
REPUBLIK MAKEDONIEN**

**ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT
PASSEPORT COLLECTIF
KOLEKTIV REISEPASS**

4763046208

ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА / GROUP MEMBERS / MEMBRES DE GROUPE

1. Презиме / Surname / Nom

2. Име / Given Names / Prénoms

3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile

2. Презиме / Surname / Nom

2. Име / Given Names / Prénoms

3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile

Заклучно со реден број / Number limited to the list / Dernière porte au la liste

Со букви / in words / en lettres

Држави за кои важи овој пасош / Countries for which this passport is valid / Pays pour lesquels ce passeport est valable

Издадено во / Issued at / De l'ère à

Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance

Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'à

Потпис на службено лице / Signature / Signature

ПРИЛОГ БР. 4

<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA</p> <p>ПАТЕН ЛИСТ EMERGENCY PASSPORT</p>	<p>ПАТЕН ЛИСТ EMERGENCY PASSPORT PASSEPORT PROVISoire</p> <p><i>En cas de pascal list</i> Passport No. <i>NP</i> du Passeport</p> <p>Своерачен потпис / <i>Holder's signature / Signature du titulaire</i></p> <p>Презиме / <i>Surname / Nom</i></p> <p>Име / <i>Given names / Prénoms</i></p> <p>Датум на раѓање / <i>Date of birth / Date de naissance</i></p> <p>Место на раѓање / <i>Place of birth / Lieu de naissance</i></p>																																				
<p>Деца / <i>Children / Enfants</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Презиме/ <i>Surname/</i> <i>Nom</i></th> <th>Име/ <i>Given names/</i> <i>Prénoms</i></th> <th>Дата на раѓање/ <i>Date of birth/</i> <i>Date de naissance</i></th> <th>Пол/ <i>Sex/</i> <i>Sexe</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	Презиме/ <i>Surname/</i> <i>Nom</i>	Име/ <i>Given names/</i> <i>Prénoms</i>	Дата на раѓање/ <i>Date of birth/</i> <i>Date de naissance</i>	Пол/ <i>Sex/</i> <i>Sexe</i>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<p>Живеелиште и адреса / <i>Permanent residence / Domicile</i></p> <p>Издадено во / <i>issued by / Délivré par</i></p> <p>Датум на издавање / <i>Date of issue / Date de délivrance</i></p> <p>Важи до / <i>Date of expiry / Valeable jusqu'au</i></p> <p>Сл. лице / <i>Authority / Autorité</i></p> <p>Патенот лист важи само за враќање во Република Македонија <i>This passport is valid only for a one way return to the Republic Macedonia</i> <i>Le présent passeport n'est valable que pour le retour en République Macédoine</i></p>
Презиме/ <i>Surname/</i> <i>Nom</i>	Име/ <i>Given names/</i> <i>Prénoms</i>	Дата на раѓање/ <i>Date of birth/</i> <i>Date de naissance</i>	Пол/ <i>Sex/</i> <i>Sexe</i>																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		
_____	_____	_____	_____																																		

ПРИЛОГ БР. 5

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE
REPUBLIC OF MACEDONIA

SPECIMEN

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
0000000

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
PASSEPORT PROVISOIRE

Број на патниот лист /
Num. / Identifikimi /
Passport No. / N. du Passeur

Своерачен потпис / *Неншкити* pers. / *Holder's signature*
Signature du titulaire

Презиме / *Ивмет* / *Surname* / *Nom*

Име / *Епит* / *Given names* / *Prenoms*

Датум на раѓање / *Datelindja* / *Date of birth* / *Date de naissance*

Место на раѓање / *Vendindja* / *Place of birth* / *Lieu de naissance*

Деца / *Femijë* / *Children* / *Enfants*

Живеалиште и адреса / *Vendbanimi dhe adresa* /
Permanent residence / *Domicile*

Презиме/ <i>Ивмет</i> / <i>Surname</i> / <i>Nom</i>	Име/ <i>Епит</i> / <i>Given names</i> / <i>Prenoms</i>	Дата на раѓање/ <i>Datelindja</i> / <i>Date of birth</i> / <i>Date de naissance</i>	Пол/ <i>Гјина</i> / <i>Sex</i> / <i>Sexe</i>
--	---	--	---

Издадено во / *Lëshuar në* / *Issued by* / *Délivré par*

Датум на издавање / *Data e lëshimit* / *Date of issue* / *Date de délivrance*

Важи до / *Vlen deri më* / *Date of expiry* / *Valable jusqu'au*

Сл. лице / *Personi i autorizuar* / *Authority* / *Autorité*

Патниот лист важи само за враќање во Република
Македонија
*Fletudhëtimi vlen vetëm për kthim në Republikën e
Maqedonisë*
*This passport is valid only for a one way return to the
Republic Macedonia*
*Le présent passeport n'est valable que pour le retour en
République Macedoine*

ПРИЛОГ БР. 6

ВИЗА	
VISA	
Бр./NO/No	_____
Важи до/Date of expiry	_____
Valable jusqu'au	_____
За/For	_____ патување/travel
Pour	_____ voyage
За/For/	_____ лица/persons
Pour	_____ personnes
Во/In/Dans	_____
Издадена во/Issued at/	_____
Delivryé à	_____
На ден/On/Le	_____
Потпис/Signature/Signature	

ПРИЛОГ БР. 7


До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА

Фотографија

Примено:			
Број	Вредност	Такса	Прилог

1	Презиме		
2	Име		
3	Ден, месец и година на раѓање		
4	Место на раѓање, општина (лице родено во странство ја запишува и државата)		
5	Матичен број		
6	Пол		
7	Државјанство	Р. Македонија	
8	Живеалиштво, адреса на станот и број на лична карта		
9	Вид на патната исправа и држава во која патува (ако бара виза)		
10	Согласност од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице		
	Презиме	Име	Сродство

_____ 200__ год.

во _____

(Потпис на подносителот на барањето)

11. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

Вид на патна исправа		Виза	
Сериски број на патната исправа		Број на визата	
Датум на издавање		Датум на издавање	
Важи до		Важи до	

(Потпис на службеното лице што ја врачило патната исправа)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето)

(Дата на врачувањето)

(Потпис на примателот на патната исправа)

МЕСТО ЗА ТАКСА

Барам моето лично име во патната исправа да биде испишано и на:

- турски јазик
 влашки јазик
 српски јазик
 ромски јазик
 бошњачки јазик

(да се одбележи еден од наведените јазици)

Напомена:

Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.

Секоја злоупотреба на образецот е казнива.

ПРИЛОГ БР. 8

**Др МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР**
Drejtaar MINISTERESË SE PUNËVE
TË REPUBLIKËSË SË MAQEDONISË
SFR – SFR

Фотографија

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА
KËRKËSË PËR SHËTIMËN E DOKUMENTIT TË UDHËTIMIT**

Примено:

Број	Вредност / Цена	Такса / Такса	Прилог / Прилог

1 Прозиме / Имя
2 Име / Имя
3 Ден, месец и година на раѓање / Дата, месец и година на раѓање
4 Место на раѓање, општина (или родно во странство ја запишано и државата) / Место на раѓање (или родно во странство ја запишано и државата)
5 Матичен број / Матрица бр.
6 Пол / Пол
7 Државјанство / Државјанство Р. Македонија / Р. Македонија
8 Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта / Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта
9 Место на престој и адреса во странство
10 Вид на патната исправа и државјанство на лицето (или лицата) (или лицата)
11 Сопственост од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице

Прозиме / Имя	Име / Имя	Сродство / Сродство	Потпис / Потпис

Дата/Date _____ 200__ год
во _____ (Потпис на подносителот на барањето) / (Nënshtkrimi i pranuesit të dokumentit të udhëtit)

11. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ
E PLOTËSON PERSONI ZYRTAR

Вид на патна исправа / Вид на патна исправа / Вид на патна исправа / Вид на патна исправа	Виза / Виза	
Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа	Број на визата / Број на визата / Број на визата / Број на визата	
Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање	Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање	
Важи до / Важи до / Важи до / Важи до	Важи до / Важи до / Важи до / Важи до	

(Потпис на службеното лице што ја враќа патната исправа) / (Nënshtkrimi i personit zyrtar që e ka dorëzuar dokumentin e udhëtit)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето) / (Nënshtkrimi i personit që e ka zgjidhur kërkesën)

(Дата на враќањето) / (Data e dorëzimit)

(Потпис на примателот на патната исправа) / (Nënshtkrimi i pranuesit të dokumentit të udhëtit)

МЕСТО ЗА ТАКСА / VENDI PËR TAKSË

Напомена:
Vërejtje:
Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.
Formulari plotësohet lexueshëm, kurse për saktësinë e të dhënave përgjigjet paraqitësi.
Secila злоупотреба на образецот е казнива.
Çdo keqpërdorim të formularit do të dënohet.

ПРИЛОГ БР. 9

Преку ДКП

**Др МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР**

Фотографија

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА**

Примено:

Број	Вредност	Такса	Прилог

1 Прозиме
2 Име
3 Ден, месец и година на раѓање
4 Место на раѓање, општина (или родно во странство ја запишано и државата)
5 Матичен број
6 Пол
7 Државјанство Р. Македонија
8 Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта
9 Место на престој и адреса во странство
10 Вид на патната исправа и државјанство на лицето (или лицата) (или лицата)
11 Сопственост од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице

Прозиме	Име	Сродство	Потпис

_____ 200__ год
во _____ (Потпис на подносителот на барањето)

12. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

Вид на патна исправа	Виза	
Сериен број на патната исправа	Број на визата	
Датум на издавање	Датум на издавање	
Важи до	Важи до	

(Потпис на службеното лице што ја враќа патната исправа)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето)

(Дата на враќањето)

(Потпис на примателот на патната исправа)

МЕСТО ЗА ТАКСА

Барам моето лично име во патната исправа да биде издавано и ис:

- турски јазик
- арапски јазик
- српски јазик
- романски јазик
- бошњачки јазик

(да се одбележи еден од наведените јазици)

Напомена:
Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.
Secila злоупотреба на образецот е казнива.

ПРИЛОГ БР. 10

Преглед ДКП
Nápravný doklad

До МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР - ОВР
Do Ministerstva se Punëve Te Brendshme Te Republikës së Maqedonisë
SVR - SVR

Фотграфија

ВАЖАВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГИТНА КОЖА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СИГА
KOPACKA PER IZDAVANJE OBLIKOVANJE I PAKOVANJE IZDAVANJE VADZE

Податоци:			
Корисник / Потрошувач:	Број на ГИТ / Сврт / Сврт / Место / Место / Место	Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање	Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање
1 Препоне / Место			
2 Вид / Вид			
3 Дат. издавање / Дат. издавање / Дат. издавање			
4 Место на издавање, опишано (каде се одржува и во случај на издавање и државниот инспектор за земјоделство)			
5 Место на издавање / Место на издавање			
6 Место на издавање / Место на издавање			
7 Место на издавање / Место на издавање			
8 Место на издавање / Место на издавање			
9 Место на издавање / Место на издавање			
10 Место на издавање / Место на издавање			
11 Место на издавање / Место на издавање			

МЕСТО ЗА ТИПОС / МЕСТО ЗА ТИПОС

12. ПОПОЛNUVA СЛУЖБЕНОТО ВАЖЕ
I. ПОЛТЕСОН ПЕРСОНАЛЕН КУПИТ

Изд. на гитна кожа / Изд. на гитна кожа / Изд. на гитна кожа	Вид / Вид / Вид		
Свртни број на издавање / Свртни број на издавање / Свртни број на издавање	Број на издавање / Број на издавање / Број на издавање		
Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање	Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање		
Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање	Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање		
Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање	Место на издавање / Место на издавање / Место на издавање		

МЕСТО ЗА ТИПОС / МЕСТО ЗА ТИПОС

1359.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за земјоделската инспекција (“Службен весник на РМ“ бр. 38/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

**П РАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на државниот инспектор за земјоделство.

Член 2

Образецот на легитимацијата е со димензии 6 x 9,5 см кој е сместен во триделен кожен повез.

Образецот на легитимацијата е пластифициран со 120 микронски мат пластификат и во кожната футрола се става во прозирен пластичен џеб.

Предната страна на образецот содржи грб на Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, легитимација, Државен инспектор за земјоделство, место за фотографија 2,5 x 3 см., име и презиме на инспекторот и регистарски број.

Задната страна содржи текст: “Имателот на оваа легитимација е овластен да ги врши сите дејствија предвидени со Законот за земјоделската инспекција (“Службен весник на РМ“ бр. 38/2004)“, дата на издавање, место за потпис на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и место за печат.

На првиот дел на горната надворешна страна на кожниот повез е втиснат грбот на Република Македонија, обоен со жолто - златна боја, а под него со текст со жолто златни букви во два реда: “СЛУЖБЕНА - ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

На внатрешната средна страна на кожниот повез е сместен метален амблем во облик на штит, изработен од месинг или сличен метал со бронзено-златна боја, рељефно обработен со вдлабнување и испакнување. Вдлабнатите делови се додатно дообработени рустично за да се потенцира испакнувањето кое е мазно.

Амблемот во себе ги содржи симболите: на горниот дел има текст “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под него “ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО“. Под него во права линија е испишано “ИНСПЕКТОР“, а под инспектор е испишано “ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО“.

Од средината на штитот до долниот дел има знак во форма на петоаголник. На долниот дел од петоаголникот е знамето на Република Македонија, а над него во средината има сноп од житарица. Границите на петоаголникот се во вид на жолт клас од пченица.

На долниот дел од штитот има регистарски број, истоветен со бројот на легитимацијата.

Кожниот повез е изработен од мазна душло штепована и додатно укрутена кожа во црна боја. Се состои од три дела, во третиот дел од внатрешната страна има изработено пластичен џеб за образецот на легитимацијата. Кожниот повез кога е склопен е со димензии 7,5 x 11,5 см.

Член 3

Издадените легитимации на државните инспектори за земјоделство се евидентираат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Редниот број од евиденцијата под кој е заверен уписот на податоците се впишува во легитимацијата како регистарски број.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му се издава има својство на Државен инспектор за земјоделство.

По престанок на службеното својство на Државен инспектор за земјоделство ја враќа легитимацијата.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата, Државниот инспектор за земјоделство ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува директорот на Државниот инспекторат за земјоделство.

Во случајот на став 1 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:
- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на имателот.

Член 7

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 8


Образецот на легитимацијата и на амблемот се дадени во прилог и се составен дел од овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-9974/1
14 октомври 2004 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Славко Петров, с.р.

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> (Фотографија) 2,5X3 см	ЛЕГИТИМАЦИЈА Државен инспектор за земјоделство _____ (име) _____ (презиме)
Регистарски број _____	

задна страна

Имателот на оваа легитимација е овластен да ги врши сите дејствија предвидени со Законот за земјоделска инспекција ("Службен весник на РМ" бр. 38/2004). Дата на издавање _____ <div style="text-align: right;"> М.П. _____ (Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство) </div>
--



1360.

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за земјоделската инспекција ("Службен весник на РМ" бр. 38/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМENO OДЗЕМЕНИ РА-
СТЕНИЈА, ПРОИЗВОДИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на потврдата за привремено одземени растенија, производи, средства и предмети.

Член 2

Потврдата од член 1 од овој правилник е дадена на формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и седиште на фирмата од каде се одземени растенијата, производитите, средства и предметите, службеното лице кое ги одзелo, назив односно име, број, единечна мера и вкупна количина и каде ќе бидат предадени.

Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-9974/2
14 октомври 2004 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Славко Петров, с.р.

Образец


Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Бр. 10 - _____
 _____ 20__ год.

Врз основа на члн 12 од Законот за земјоделската инспекција (“Сл. весник на РМ” бр. 38/2004) на _____ со седиште во _____ на ул. _____ бр. _____ се издава

ПОТВРДА
за привремено одземени растенија, производи, средства и предмети

Државниот инспектор за земјоделство _____

_____ на ден _____ 20__ година во _____ часот
 привремено ги одзеде следните:

Ред. бр.	Назив односно име	Број на пак.	Ед. мера на пак.	Вкупна количина
ВКУПНО:				

Заклучно со реден број _____ со букви _____

Наведените _____ се предмет на прекршок по Законот за земјоделската инспекција (“Сл. весник на РМ” бр. 38/2004), Законот за _____ (“Сл. весник на РМ” бр. _____) и Законот за _____ (“Сл. весник на РМ” бр. _____) и истите ќе се предадат на Основниот суд _____ .

Одземените _____ Државен инспектор за земјоделство

 се одземени од _____

 1. _____
 2. _____
 3. _____

Одземените _____ се предадени на Основниот суд _____ на ден _____ 20__ година.

ПРИМИЛ _____ **ПРЕДАЛ** _____

1361.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
СТРУМИЦА

I. За претседател на Општинската изборна комисија во Струмица, се именува Стојан Делиовски - судија на Основен суд во Струмица.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-791/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1362.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА СТРУМИЦА

I. За заменик на претседателот на Општинската изборна комисија во Струмица, се именува Ристо Хаџи-Еленов - судија на Основен суд во Струмица.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-790/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1363.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА СТРУГА

I. За заменик на претседателот на Општинската изборна комисија во Струга, се именува Живко Аврамовски - судија на Основен суд во Струга.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-789/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1364.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА
ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЦЕНТАР

I. За член на Општинската изборна комисија во Центар, се именува Јане Јанкуловски од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-805/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1365.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ШТИП

I. За член на Општинската изборна комисија во Штип, се именува Розика Ефремова - дипломиран правник.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-808/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1366.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КАРПОШ

I. За член на Општинската изборна комисија во Карпош, се именува Јасмина Блажеска - судија на Основен суд Скопје I - Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-806/1 18 октомври 2004 година Скопје	Претседател на Државната изборна комисија, Стево Пендаровски, с.р.
---	---

1367.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КАРПОШ

I. За член на Општинската изборна комисија во Карпош, се именува Виолета Илиевска - судија на Основен суд Скопје I - Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-807/1
18 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

1368.

Врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 18 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА КУМАНОВО

I. За член на Општинската изборна комисија во Куманово, се именува Сабри Алими - дипломиран правник.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-809
18 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

1369.

Државната изборна комисија, врз основа на член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" број 24/98), на седницата одржана на 7 октомври 2004 година, ги пропиша следните обрасци за спроведување на Референдумот 2004 година

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1

член 32 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98)

Врз основа на член 32 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива, Државната изборна комисија ја

О Б Ј А В У В А

Одлуката за распишување на референдум број 07-3553/1 од 3 септември 2004 година ("Службен весник на РМ", бр.59/04), во јавните гласила

На Референдумот, кој ќе се одржи на ден 7 ноември 2004 година, граѓаните ќе се изјаснат за прашањето:

"Дали сте за територијалната организација на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) утврдена со Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.49/96) и Законот за градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија бр.49/96)?"

"за"

"против"

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 2

член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за предавање на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година од Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, составен на _____ (ден, месец и година)

Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ и го предаде следниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година:

1. _____ кутии за гласање,
2. _____ паравани за гласање,
3. _____ УВ-ламба,
4. _____ спреј,
5. _____ графитно перниче
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

(се наведува и другиот материјал потребен за спроведување на Референдумот 2004 година)

2

Забелешки за предавањето на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година: _____

Предавањето на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година е завршено во _____ часот.

Во _____
Место и датум

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинска изборната
комисија

(име и презиме)

МП МП

ПРЕДАЛ
член на Државната изборна
комисија

(име и презиме)

(име и презиме на
овластено лице од ДИК)

Членови на Општинската Изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 3

член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98), а во врска со член 70 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.42/02)

ЗАПИСНИК

за предавање на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година од Општинската изборна комисија _____, на Избирачкиот одбор за гласачкото место број _____, составен на _____ (ден, месец и година)

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ на Избирачкиот одбор на гласачкото место број _____ му го предаде следниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година:

1. _____ гласачки ливчиња за референдум, (со број и зборови)
гласачки ливчиња _____ за лица кои се на отслужување воен рок или се на воена вежба, гласачки ливчиња _____ за лица кои се на издржување на казна затвор или се во притвор, гласачки ливчиња _____ за внатрешно раселените лица, со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има вкупно избирачи запишани во потврдениот извод од Избирачкиот список,

2. _____ кутии за гласање,
3. _____ паравани за гласање,
4. _____ обрасци на записници за Избирачкиот одбор,
5. _____ потврден извод од Избирачки список за гласачкото место број _____,
6. _____ УВ-ламба,
7. _____ спреј,
8. _____ графитно перниче,
9. Упатство за гласање.

(се наведува и другиот материјал потребен за спроведување на Референдумот 2004 година)

2

Забелешки за предавањето на материјалот за спроведување
на Референдумот 2004 година: _____

Предавањето на материјалот за спроведување на
Референдумот 2004 година, е завршено во _____ часот.

Во _____
Место и датум

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор

МП

ПРЕДАЛ
член на Општинската изборна
комисија,

(име и презиме)

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 4

членови 38 и 51 став 2 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98), а во врска со член 75 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.42/02)

ЗАПИСНИК

за утврдената состојба на просторијата за гласање, материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година и гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место бр. _____ на Општинската изборна комисија _____

Избирачкиот одбор се состана на _____
(ден, месец и година)

во _____, во состав:
(најдоцна 1 час пред почетокот на гласањето)

Претседател: _____

Членови:

1. _____
2. _____

Избирачкиот одбор ја прегледа просторијата за гласање, материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година и гласачките кутии и утврди дека просторијата за гласање и материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, се во иста состојба како што биле на денот пред Референдумот, а гласачката кутија е празна и затворена со сигурносна лента број _____.

Доколку претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, имаат забелешки на просторијата за гласање, материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година и гласачките кутии, имаат право истите да се евидентираат во записникот.

Претседателот или членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесоа следните забелешки: _____

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
(име и презиме)

Во _____
Место и датум

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5

член 38 и 51 од Законот за референдум
и граѓанска иницијатива "Службен
весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за работа и утврдување на резултатот од гласањето на Референдумот
2004 година, на гласачкото место број _____ во Општинската изборна
комисија _____

Избирачкиот одбор на _____ во _____ часот, во состав:
(ден, месец и година)

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____

Во _____ часот ја отвори просторијата за гласање на
Гласачкото место број _____ во Општинската изборна комисија
_____.

Гласањето започна во _____ часот

Податоци за гласањето:

Во потврдениот извод од Избирачкиот список за гласачкото место
се запишани вкупно _____ избирачи, од кои:

_____ лица кои се на отслужување воен рок или се на воена
вежба,

_____ лица кои се на издржување на казна затвор или се во
притвор,

_____ внатрешно раселените лица.

Избирачкиот одбор на избирачите кои се затекнале во објектот
каде се гласа им овозможи да гласаат и гласањето е завршено во
_____ часот.

Доколку имало прекин на гласањето да се наведат причините и времетраењето на прекилот: _____

Гласачкото место е затворено во _____ часот.

Утврдување на резултатите.

Во гласачката кутија се најдени _____ гласачки ливчиња.

Според заокружениот број гласачи во изводот од Избирачкиот одбор и преброените гласачки ливчиња гласале _____.

Неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, останале _____
(со број и зборови)

гласачки ливчиња и тие се ставени во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња.

Важечки гласачки ливчиња се _____.

Неважечки гласачки ливчиња се _____.

Гласачки ливчиња од посебната (посебните) кутија (кутии), за гласање на немоќни или болни лица, при што се утврди дека во неа (нив) се ставени вкупно _____ гласачки ливчиња, од кои _____
(со број и зборови) (со број и зборови)
се неважечки гласачки ливчиња.

Избирачи кои гласале "за" _____.

Избирачи кои гласале "против" _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____
(име и презиме)

ги изнесе следните забелшки: _____

Примерок од записникот добива секој
член на Избирачкиот одбор

Овој Записник Избирачкиот одбор го истакнува на гласачкото место

Во _____
(место и датум)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____

Доколку некој од членовите на Избирачкиот одбор не го потпише записникот, претседателот на Избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од членот на одборот:

Доколку записникот не е потпишан од мнозинството членови на Избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува Општинската изборна комисија врз основа на целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6

членови 51 и 52 од Законот за Референдум
и граѓанска иницијатива "Службен весник
на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот и другиот материјал за спроведување на Референдумот
2004 година, од Избирачкиот одбор за гласачкото место број _____ на
Општинската изборна комисија _____

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број _____ на Општинската изборна
комисија _____, на _____ во _____ часот и го
(ден, месец и година)

предаде следниот материјал:

1. Записник за работа и утврдување на резултатите од гласањето за гласачко
место број _____, образец број _____.

2. Материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, кој се состои од
кутијата за гласање, УВ ламба, спреј, графитно перниче и другиот материјал за
спроведување на Референдумот 2004 година, како и еден примерок од записникот -
образец број 5, неупотребените, неважечките и важечките гласачки ливчиња,
потврдениот извод од Избирачкиот список за гласачкото место _____, затворени
во пластична вреќа, обезбедена со сигурносна лента број _____.

Членот на Општинската изборна комисија _____
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинската изборна
комисија,

МП

ПРЕДАЛ
Претседател на Избирачки
одбор,

(име и презиме)

(име и презиме)

Членови на Општинската изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Членови на Избирачки одбор:

1. _____
2. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7

членови 53, 54 и 57 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива "Службен весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за утврдување на резултатите од гласањето на Референдумот 2004 година на Општинската изборна комисија _____

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ се состана на _____, во _____ часот во состав: (ден, месец и година)

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме)

	Број на гласачко место	Запишани избирачи на гласачко место	Гласале	Неважечки гласачки ливчиња	Важечки гласачки ливчиња	Гласале "за"	Гласале "против"
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
продолжува до вкупниот број на гл. места							
лица на воен рок или воена вежба							
затвореници или притворени лица							
Внатрешно раселени лица							
ВКУПНО							

2

Општинската изборна комисија _____, утврдува дека од вкупниот број на запишани избирачи и од избирачите кои се на отслужување на воен рок или се на воена вежба, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор и избирачите - внатрешно раселени лица, гласале вкупно _____ избирачи, што изнесува _____% (со број и зборови)

Неважечки гласачки ливчиња има вкупно _____ (со број и зборови)

Важечки гласачки ливчиња има вкупно _____ (со број и зборови)

Според утврдените резултати од гласањето на Референдумот се добиени следниве резултати:

- "за" гласале _____, а
- "против" гласале _____.

Членот на Општинската изборна комисија _____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Во _____ (место и датум)

М.П.

Општинска изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

 (име и презиме)

Членови на Општинската изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Доколку некој од членовите на Општинската изборна комисија не го потпише записникот, претседателот на Општинската изборна комисија ги наведува причините за непотпишување на записникот од членот на Комисијата: _____

Ако записникот не е потпишан од мнозинството членови на Општинската изборна комисија, записникот го составува и потпишува Државната изборна комисија врз основа на целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8

членови 54 и 55 од Законот за референдум
и граѓанска иницијатива "Службен весник
на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за предавање на записниците за утврдување на резултатите од гласањето
од Општинската изборна комисија _____ надлежна за општините
_____ на Државната изборна комисија

Општинската изборна комисија, на _____
(ден , месец и година)

во _____ часот, на Државната изборна комисија и го предаде следниот
материјал:

1. Записник на Општинската изборна комисија (Образец број 7) за
утврдување на резултатите од гласањето на Референдумот 2004 година,
во гласачките места број _____

2. Записници на избирачките одбори (Образец број 5) од утврдените
резултати од гласањето на гласачките места од _____ до _____, и од
_____ до _____.

3. Материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, кој
се состои од неупотребени гласачки ливчиња, неважечки гласачки
ливчиња, важечки гласачки ливчиња и извод од потврдениот Избирачки
список по гласачки места, спакувани во посебни пластични вреќи за секое
гласачко место, кои се затворени - запечатени со сигурносни ленти.

Забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државна изборна
комисија,

МП МП

ПРЕДАЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинска изборна
комисија,

(име и презиме)

(име и презиме)

Членови на Државната изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Членови на Општинската изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9

член 56 од Законот за референдум
и граѓанска иницијатива "Службен
весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

на Државната изборна комисија за утврдување на резултатите од
гласањето на Референдумот 2004 година, одржан на _____ година

Државната изборна комисија се состана на _____
(ден, месец и година)

во _____ часот, во состав:

Претседател: _____
(име и презиме)

Членови:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
(име и презиме)

Во Избирачкиот список запишани се вкупно _____
(со број и зборови)
избирачи.

Државната изборна комисија согласно доставените записници
и целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година,
утврди дека вкупно гласале _____ избирачи, што во проценти
изнесува _____%.
(со број и зборови)

Државната изборна комисија утврди дека има вкупно _____
неважечки гласачки ливчиња.
(со број и зборови)

Државната изборна комисија утврди дека има вкупно _____
важечки гласачки ливчиња.
(со број и зборови)

2

Според утврдените резултати од гласањето, Државната изборна комисија утврди дека на референдумот одржан на 7 ноември 2004 година,

- "за" гласале _____, _____%, а
- "против" гласале _____, _____%.

Според резултатите од гласањето, а врз основа на член 58 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ", бр.24/98), Одлуката на Референдумот одржан на 7 ноември 2004 година на кој граѓаните се изјаснуваа за прашањето:

"Дали сте за територијалната организација на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) утврдена со Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.49/96) и Законот за градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија бр.49/96)?"

"за"

"против"

Одлуката е, УСВОЕНА или НЕУСВОЕНА.

Овој записник се огласува на огласна табла.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(име и презиме)

Во _____
Место и датум

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 10

членови 51 став 2 и 52 од Законот за
референдум граѓанска иницијатива
("Службен весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за примо-предавање на записникот и другиот материјал од Избирачкиот одбор за Гласачкото место број ____ на Општинската изборна комисија _____, за гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица број _____, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови _____ или на избирачите - внатрешно раселени лица во Колективни центри _____

I.

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број ____ на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на _____ (ден, месец и година)

во ____ часот, кој го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови или на избирачите - внатрешно раселени лица и го предаде следниот материјал:

1. Гласачки ливчиња од гласањето ставени во посебен плик вкупно _____, (со број и зборови)

2. Неупотребени гласачки ливчиња вкупно _____, (со број и зборови)

3. Посебни потврдени изводи од Избирачкиот список вкупно _____, (со број и зборови)

ставени во поголем плик кој е залепен со селотејп.

4. Материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, кој се состои од кутија за гласање, УВ ламба, спреј, графитно перниче и другиот материјал.

2

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на _____ (ден, месец и година) во _____ часот, од Избирачкиот одбор кој го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови или на избирачите - внатрешно раселени лица го прими следниот материјал:

1. Гласачки ливчиња од гласањето ставени во посебен плик вкупно _____, (со број и зборови)

2. Неупотребени гласачки ливчиња вкупно _____, (со број и зборови)

3. Посебни потврдени изводи од Избирачкиот список вкупно _____, (со број и зборови)

ставени во поголем плик кој е залепен со селотејп.

4. Материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, кој се состои од кутија за гласање, УВ ламба, спреј, графитно перниче и другиот материјал.

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинската изборна
комисија,

МП

ПРЕДАЛ
Претседател на Избирачки
одбор,

(име и презиме)

(име и презиме)

Членови на Општинската изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Членови на Избирачки одбор:

1. _____
2. _____

II.

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на _____ (ден, месец и година) во _____ часот, од Избирачкиот одбор кој го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година, на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови или на избирачите - внатрешно раселени лица и го предаде следниот материјал:

1. Гласачки ливчиња од гласањето ставени во посебен плик вкупно _____, (со број и зборови)
2. Неупотребените гласачки ливчиња вкупно _____, (со број и зборови)
3. Посебни потврдени изводи од Избирачкиот список вкупно _____, (со број и зборови) ставени во поголем плик кој е залепен со селотејп.

4. Материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, кој се состои од кутија за гласање, УВ ламба, спреј, графитно перниче и другиот материјал.

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број _____ на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на _____ (ден, месец и година) во _____ часот, кој го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица, кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови или на избирачите - внатрешно раселени лица и го прими следниот материјал:

1. Гласачки ливчиња од гласањето ставени во посебен плик вкупно _____, (со број и зборови)
2. Неупотребените гласачки ливчиња вкупно _____, (со број и зборови)
3. Посебни потврдени изводи од Избирачкиот список вкупно _____, (со број и зборови)

ставени во поголем плик кој е залепен со селотејп.

4

4. Материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, кој се состои од кутија за гласање, УВ ламба, спреј, графитно перниче и другиот материјал.

Членот на Избирачкиот одбор _____
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

**ПРЕДАЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинската изборна
комисија,

МП

ПРИМИЛ
Претседател на Избирачки
одбор,

(име и презиме)

(име и презиме)

Членови на Општинската изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Членови на Избирачки одбор:

1. _____
2. _____

Задолжително да се прочита и постапи пред работа на образец број 11

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на кои и се доставени посебни потврдени изводи од Избирачкиот список за избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба, од член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, именува Избирачки одбор, согласно член 40 став 1 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива, кој ќе го спроведува гласањето еден ден пред денот на одржување на Референдумот, во воените единици, организации, установи или единици.

Гласањето на овие избирачи, Избирачкиот одбор ќе го спроведе на начин што секој избирач по гласањето, го превиткува гласачкото ливче и го става во плик што му е предаден од Избирачкиот одбор, го залепува пликот и го предава на Избирачкиот одбор.

Избирачкиот одбор кој го спроведува гласањето на денот на гласањето го потполнува посебниот записник за гласањето на референдум 2004 година, на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица број _____, организација, установа или единица од Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, составен на _____ година - образец број 11, до **Избирачкиот одбор** на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и _____ (со број и зборови)

истите се ставени во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња, страна број 3.

Избирачкиот одбор целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, што се состои од: нецелосно потполнетиот посебен записник образец број 11, неупотребените гласачки ливчиња, пликите со гласачките ливчиња и посебните потврдени изводи од избирачкиот список, Избирачкиот одбор го става во поголем плик. Пликот го затвора со селотејп.

Вака залепениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, Избирачкиот одбор веднаш го доставува до Општинската изборна комисија од каде е именуван.

Општинската изборна комисија примениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, без да го отвара ќе го чува на безбедно место во своето седиште до завршување на гласањето на денот на одржување на Референдумот.

Избирачкиот одбор што го спровел гласањето на избирачите кои се наоѓаат на отслужување воен рок или се на воена вежба, е должен на денот на гласањето да се состане во ист состав кој го спровел гласањето во просторијата на Општинската изборна комисија во 19,00 часот, во посебниот записник - образец број 11 и врши утврдување на резултатот од спроведеното гласање.

Избирачкиот одбор за се друго постапува како и Избирачките одбори на денот на гласањето, освен што не го објавува резултатот од гласањето.

2

Согласно наведеното, Избирачкиот одбор го потполнува посебниот записник образец број 11.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 11

член 40 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98) и член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.42/02)

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите кои се наоѓаат на отслужување на воен рок или се на воена вежба во Воена единица број _____, организација, установа или единица од Општинската изборна комисија _____, составен на _____ 2004 година

Избирачкиот одбор од Избирачкото место број _____ од Општинската изборна комисија, го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година, во состав:

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____

Според посебните потврдени изводи од Избирачкиот список во воената единица број _____, место _____ има запишано вкупно _____ избирачи кои се на отслужување на воен рок или (со број и зборови) се на воена вежба.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи.
(со број и зборови)

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на отслужување на воен рок или се на воена вежба, вкупно _____ (со број и зборови) гласачки ливчиња ставени во плик, како и неупотребените гласачки ливчиња _____ и посебни потврдени изводи од Избирачкиот список со примерокот од овој записник се ставаат во поголем плик кој се залепува со селотејп и се предаваат веднаш на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____.

3

Овој дел од записникот Избирачкиот одбор го потполнува на денот на гласањето во седиштето на Општинската изборна комисија.

Избирачкиот одбор на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и истите се ставени во посебен (со број и зборови)

плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња.

Избирачкиот одбор утврди дека од вкупно запишаните _____ избирачи во посебниот потврден извод од Избирачкиот список за ова гласачко место, гласале _____ избирачи.

Се пристапи кон отворање на гласачката кутија и кон пребројување на гласовите.

Со ждрепка се определи членот на Избирачкиот одбор _____ кој ги извади и отвори гласачките ливчиња едно по (име и презиме)

едно од гласачката кутија и му ги предаде на претседателот на Избирачкиот одбор.

Гласачкото ливче се покажа на сите членови на Избирачкиот одбор и на набљудувачите.

Избирачкиот одбор утврди дали гласачкото ливче е важечко или не.

Избирачкиот одбор го регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.

Избирачкиот одбор според утврдените важечки гласачки ливчиња, утврдува дека на Референдум 2004 година,

- гласале "за" _____, а

- гласале "против" _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____ ги изнесе следните забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____

2. _____

Задолжително да се прочита и постапи пред работа на образец број 12

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на кои и се доставени посебни потврдени изводи од Избирачкиот список за избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор, од член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, именува Избирачки одбор, согласно член 40 став 3 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива, кој ќе го спроведува гласањето еден ден пред денот на одржување на Референдумот, во казнено поправните домови.

Гласањето на овие избирачи, Избирачкиот одбор ќе го спроведе на начин што секој избирач по гласањето, го превиткува гласачкото ливче и го става во плик што му е предаден од Избирачкиот одбор, го залепува пликот и го предава на Избирачкиот одбор.

Избирачкиот одбор кој го спроведува гласањето на денот на гласањето го потполнува посебниот записник за гласањето на избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во казнено поправните домови од Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, составен на _____ година - образец број 12, до **Избирачкиот одбор** на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и _____ (со број и зборови)

истите се ставени во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња, страна број 3.

Избирачкиот одбор целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, што се состои од: нецелосно потполнетиот посебен записник образец број 12, неупотребените гласачки ливчиња, пликите со гласачките ливчиња и посебните потврдени изводи од избирачкиот список, Избирачкиот одбор го става во поголем плик. Пликот го затвара со селотејп.

Вака залепениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, Избирачкиот одбор веднаш го доставува до Општинската изборна комисија од каде е именуван.

Општинската изборна комисија примениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, без да го отвара ќе го чува на безбедно место во своето седиште до завршување на гласањето на денот на одржување на Референдумот.

Избирачкиот одбор што го спровел гласањето на избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор, е должен на денот на гласањето да се состане во ист состав кој го спровел гласањето во просторијата на Општинската изборна комисија во 19,00 часот, во посебниот записник - образец број 12 и врши утврдување на резултатот од спроведеното гласање.

Избирачкиот одбор за се друго постапува како и Избирачките одбори на денот на гласањето, освен што не го објавува резултатот од гласањето.

2

Согласно наведеното, Избирачкиот одбор го потполнува посебниот записник образец број 12.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 12

член 40 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98) и член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.42/02)

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето на Референдумот 2004 година, на избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во Казнено поправните домови _____ од Општинската изборна комисија _____, составен на _____ 2004 година

Избирачкиот одбор од Избирачкото место број _____ од Општинската изборна комисија, го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година, во состав:

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____

Според посебните потврдени изводи од Избирачкиот список има запишано вкупно _____ избирачи кои се на издржување (со број и зборови) на казна затвор или се во притвор.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи. (со број и зборови)

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор, вкупно _____ (со број и зборови)

гласачки ливчиња ставени во плик, како и неупотребените гласачки ливчиња _____ и посебни потврдени изводи од Избирачкиот список со примерокот од овој записник се ставаат во поголем плик кој се залепува со селотејп и се предаваат веднаш на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____.

3

Овој дел од записникот Избирачкиот одбор го потполнува на денот на гласањето во седиштето на Општинската изборна комисија.

Избирачкиот одбор на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и истите се ставени во посебен _____
(со број и зборови)

плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња.

Избирачкиот одбор утврди дека од вкупно запишаните _____ избирачи во посебниот потврден извод од Избирачкиот список за ова гласачко место, гласале _____ избирачи.

Се пристапи кон отворање на гласачката кутија и кон пребројување на гласовите.

Со ждрепка се определи членот на Избирачкиот одбор _____ кој ги извади и отвори гласачките ливчиња едно по _____
(име и презиме)

едно од гласачката кутија и му ги предаде на претседателот на Избирачкиот одбор.

Гласачкото ливче се покажа на сите членови на Избирачкиот одбор и на набљудувачите.

Избирачкиот одбор утврди дали гласачкото ливче е важечко или не.

Избирачкиот одбор го регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.

Избирачкиот одбор според утврдените важечки гласачки ливчиња, утврдува дека на Референдумот 2004 година,

- гласале "за" _____, а
- гласале "против" _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____ ги изнесе
(име и презиме)
следните забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____

Задолжително да се прочита и постапи пред работа на образец број 13

Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____, на кои и се доставени посебни потврдени изводи од Избирачкиот список за избирачите - внатрешно раселени лица, од член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, именува Избирачки одбор, согласно член 40 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива, кој ќе го спроведува гласањето еден ден пред денот на одржување на Референдумот, во колективните центри.

Гласањето на овие избирачи, Избирачкиот одбор ќе го спроведе на начин што секој избирач по гласањето, го превиткува гласачкото ливче и го става во плик што му е предаден од Избирачкиот одбор, го залепува пликот и го предава на Избирачкиот одбор.

Избирачкиот одбор кој го спроведува гласањето на денот на гласањето го потполнува посебниот записник за гласањето на референдум на избирачите - внатрешно раселени лица од Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____,

составен на _____ година - образец број 13, до **Избирачкиот одбор** на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и _____ (со број и зборови)

истите се ставени во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња, страна број 3.

Избирачкиот одбор целокупниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, што се состои од: нецелосно потполнетиот посебен записник образец број 13, неупотребените гласачки ливчиња, пликите со гласачките ливчиња и посебните потврдени изводи од избирачкиот список, Избирачкиот одбор го става во поголем плик. Пликот го затвара со селотејп.

Вака залепениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, Избирачкиот одбор веднаш го доставува до Општинската изборна комисија од каде е именуван.

Општинската изборна комисија примениот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година, без да го отвара ќе го чува на безбедно место во своето седиште до завршување на гласањето на денот на одржување на Референдумот.

Избирачкиот одбор што го спровел гласањето на избирачите - внатрешно раселени лица, е должен на денот на гласањето да се состане во ист состав кој го спровел гласањето во просторијата на Општинската изборна комисија во 19,00 часот, во посебниот записник - образец број 13 и врши утврдување на резултатот од спроведеното гласање.

Избирачкиот одбор за се друго постапува како и Избирачките одбори на денот на гласањето, освен што не го објавува резултатот од гласањето.

Согласно наведеното, Избирачкиот одбор го потполнува посебниот записник образец број 13.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 13

член 40 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98) и член 86 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.42/02)

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето на Референдумот 2004 година на избирачите - внатрешно раселени лица од Општинската изборна комисија _____,
составен на _____ 2004 година

Избирачкиот одбор од Избирачкото место број _____ од Општинската изборна комисија, го спроведе гласањето на Референдумот 2004 година, во состав:

Претседател _____

Членови: 1. _____
2. _____

Според посебните потврдени изводи од Избирачкиот список во има запишано вкупно _____ избирачи - внатрешно раселени лица.
(со број и зборови)

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи.
(со број и зборови)

По завршувањето на гласањето на избирачите - внатрешно раселени лица, вкупно _____ гласачки ливчиња ставени во _____
(со број и зборови)
плик, како и неупотребените гласачки ливчиња _____ и посебни потврдени изводи од Избирачкиот список со примерокот од овој записник се ставаат во поголем плик кој се залепува со селотејп и се предаваат веднаш на Општинската изборна комисија _____, _____ надлежна за општините _____.

Овој дел од записникот Избирачкиот одбор го потполнува на денот на гласањето во седиштето на Општинската изборна комисија.

Избирачкиот одбор на _____ ноември 2004 година преброи дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____, _____ гласачки ливчиња и истите се ставени во посебен (со број и зборови)

плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња.

Избирачкиот одбор утврди дека од вкупно запишаните _____ избирачи во посебниот потврден извод од Избирачкиот список за ова гласачко место, гласале _____ избирачи.

Се пристапи кон отворање на гласачката кутија и кон пребројување на гласовите.

Со ждрепка се определи членот на Избирачкиот одбор _____ кој ги извади и отвори гласачките ливчиња едно по (име и презиме)

едно од гласачката кутија и му ги предаде на претседателот на Избирачкиот одбор.

Гласачкото ливче се покажа на сите членови на Избирачкиот одбор и на набљудувачите.

Избирачкиот одбор утврди дали гласачкото ливче е важечко или не.

Избирачкиот одбор го регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.

Избирачкиот одбор според утврдените важечки гласачки ливчиња, утврдува дека на Референдум 2004 година,

- гласале "за" _____, а

- гласале "против" _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____ ги изнесе следните забелешки: _____

Во _____
(место и датум)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 14

член 35 од Законот за референдум и граѓанска иницијатива ("Службен весник на РМ" бр.24/98), а во врска со членовите 67 и 69 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.24/98)

ЗАПИСНИК

за предавање на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година од Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, составен на _____ (ден, месец и година)

Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ и го предаде следниот материјал за спроведување на Референдумот 2004 година:

1. _____ гласачки ливчиња за спроведување на _____ (со број и зборови) Референдумот 2004 година, со сериски броеви од _____ до _____, од _____ до _____, односно од _____ до _____ колку што има вкупно избирачи запишани во потврдениот извод од Избирачкиот список;
2. _____ обрасци на записници;
3. Потврден извод од Избирачки список за избирачките места;
4. Опис на избирачки места;
5. Упатство за гласање;
6. Образец за повикување полиција од избирачки одбор;

_____ (се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Предавањето на материјалот за спроведување на Референдумот 2004 година, е завршено во _____ часот.

Во _____
Место и дата

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинска изборната
комисија

(име и презиме)

МП МП

ПРЕДАЛ
член на Државната изборна
комисија

(име и презиме)

(име и презиме на
овластено лице од ДИК)

Членови на Општинската изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

НОВО

НОВО

НОВО

БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗАКОНСКАТА И ПОДЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС

I

ЈП Службен весник на Република Македонија на интернет Ви ја нуди Базата на податоци на целата законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 6000 прописи, распоредени во 20 области и преку 60 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- 1) За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти 4.880,00 денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти 6.588,00 денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти 8.540,00 денари по акаунт.
- 2) За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти 9.760,00 денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти 10.980,00 денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти 12.200,00 денари по акаунт.
- 3) За период од 1 месец
цената изнесува 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

Цените се со пресметан ДДВ од 18%.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

II

ЈП Службен весник на РМ ви ги нуди и CD-ROM изданијата на весникот за 2001, 2002 и 2003 година по единечна цена од 2.000,00 денари или комплет за 5.000,00 денари

ПОРАЧКА – ЗАКЛУЧНИЦА

Со оваа порачка – заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. WEB страницата – издание на Службен весник на РМ, за период од ____-____.200__ до ____-____.200__ година, во _____ (_____) претплатнички акаунти.
со зборови
2. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети – примероци.
со зборови

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____
 Адреса: _____ Место: _____
 Телефон: _____ (М.П.) Телефакс: _____ e-mail: _____
 Нарачател, _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.